

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./ Nr. 26 Дт/Dt. 05.06.2023 стр/faq1**

1. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината" бр.14/03),

Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës" nr. 14/03),

Kryetari i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА  
КОМИСИЈАТА ЗА МАНДАТНИ ПРАШАЊА,  
ИЗБОРИ И ИМЕНУВАЊЕ**

СЕ ОБЈАВУВА решението за разрешување и избор на комисијата за мандати ибори и менуванани донесена на 26 седница одржена во 31.05.2023.

**К О Н К Л У З И О Н  
ПËР SHPALLJEN  
PËR SHKARKIM DHE ZGJEDHJE TË ANËTARIT TË  
KOMISIONIT PËR ÇËSHTJET MANDATORE,  
ZGJEDHJE DHE EMËRIME**

SHPALLET aktvendimi për shkarkim dhe zgjedhje të antarit për çështje mandatore, zgjedhje dhe emërime, miratuar në seancën e 26 me dt. 31.05.2023.

Бр. Nr. 09-662/1  
02.06.2023 год.viti  
Дебар/Dibër

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR**  
Градоначалник Kryetari,  
Hekuran Duka c.p.d.v.



2. Врз основа член 32 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РСМ" бр. 5/02) како и член 38 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината" бр. 14/2003) Советот на Општината Дебар на 26<sup>та</sup> седница одржана на ден 31.05.2023 год. донесе :

## РЕШЕНИЕ

### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА МАНДАТНИ ПРАШАЊА, ИЗБОРИ И ИМЕНУВАЊЕ

1. Во комисијата за мандатни прашање, избори и именувања како постојана комисија при Советот на општината Дебар се избираат:

**Разрешен – Ермонд Марке**  
**Именуван – Едуарта Сарачи**

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во "Службен гласник на општината Дебар"

Në mbështetje të nenit 32 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e RMV" nr. 5/02) si dhe nenit 38 të Statutit të Komunës Dibër, ("Kumtesa zyrtare e komunës" nr. 14/03), Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 26 dt. 31.05.2023 vendosi:

## AKTVENDIM

### PËR SHKARKIM DHE ZGJEDHJE TË ANËTARIT TË KOMISIONIT PËR ÇËSHTJET MANDATORE, ZGJEDHJE DHE EMËRIME

1. Në komisionin për çështje mandatore, zgjedhje dhe emërime si komision i përhershëm pranë Këshillit të komunës Dibër zgjidhen:

**Shkarkohet – Ermond Marke**  
**Emërohet – Eduarta Saraçi**

2. Ky aktvendim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në "Kumtesën Zyrtare të Komunës Dibër".

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./ Nr. 26 Дт/Dt. 05.06.2023 стр/faq4**

3.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" "бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината" бр.14/03),

**Бр. Nr. 08-637/3**

**31.05.2023 год.viti**  
Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

**Дебар/Dibër**

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (" Gazeta zyrtare e RM " nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Opshinës Dibe ("Gazeta zyrtare e Komunes" nr. 14/03),

**СОВЕТ НА ОПШТИНАТА KËSHILLI I KOMUNËS**

**Претседател, Kryetari,**  
Kryetari i Komunes Diber solli:

**Fuat Spahiju c.p.d.v.**

**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА**  
**РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ**  
**НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА**  
**МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ**  
**НА ЈКП „СТАНДАРД„-ДЕБАР**

**K O N K L U Z I O N**  
**PËR SHPALLJEN E**  
**AKTVENDIMIT PËR SHKARKIMIN DHE**  
**EMËRIMIN E ANËTARËVE**  
**TË KËSHILLIT PËR MBIKQYRJE TË PUNËS**  
**MATERIALE-FINANCIARE TË NKP"STANDARD"-**  
**DIBËR**

СЕ ОБЈАВУВА решението за разрешување и именување на членови на одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈКП „Стандард„-Дебар, донесено од страна на Советот на Општината на 26<sup>та</sup> седница одржана на ден 31.05.2023 год.

SHPALLET aktvendimi për shkarkimin dhe emërimin e anëtarëve të Këshillit për mbikqyrje të punës materiale-financiare të NKP "Standard –Dibër, miratuar nga Këshilli i Komunes Diber në seancën e 26<sup>të</sup> mbajtur më datë 31.05.2023.

**Бр. Nr. 09-662/2**  
**02.06.2023 год.viti**  
**Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR**  
**Градоначалник Kryetari,**  
**Hekuran Duka c.p.d.v.**



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./ Nr. 26 Дт/Dt. 05.06.2023 стр/faqë**

4. Врз основа член 26 од Законот за Јавните претпријатија („Службен весник на РМ„ бр.38/96,6/02,40/03,49/06,22/07,83/09,97/10,6/12,119/13,41/14,138/14,25/15,61/15 и 39/16,) и член 64 од Статутот на општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр. 14/03),,

Советот на општината Дебар на 26<sup>та</sup> седница одржана на ден 31.05.2023 година го донесе следното:

Në mbështetje të nenit 26 të Ligjit për Ndërrmarjet publike (“Gazeta zyrtare e RM” nr.38/96,6/02,40/03,49/06,22/07,83/09,97/10,6/12,119/13,41/14,138/14,25/15,61/15 dhe 39/2016) si dhe nenit 64 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës “ nr. 14/03),

Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 26<sup>të</sup> të mbajtur më datë 31.05.2023 solli:

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА  
НАДЗОРНИОТ ОДБОР  
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО  
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП “СТАНДАРД”  
ДЕБАР**

1. Се разрешуваат досегашниот член на одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното комунално претпријатие, “ Стандард ” - Дебар

**- Бесник Чутра**

2. Во Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на ЈКП „Стандард „ Дебар се именуваат:

**-Ермонд Марке**

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на Општината”

**Бр.Nr. 08-637/4  
31.05.2023 год.viti  
Дебар/Dibër**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КËSHILLI I KOMUNËS  
Претседател Kryetari,  
Fuat Spahiju c.p.d.v.**

**A K T V E N D I M  
PËR SHKARKIM DHE EMËRIM TË ANËTARËVE TË  
KËSHILLIT  
MBIQYRËS PËR KONTROLLË  
TË PUNËS MATERIALE FINANCIARE  
NË NKP “STANDARD” DIBËR**

1. Shkarkohet anëtari i deritanishëm të Këshillit mbikqyrës për kontroll të punës materiale - financiare, të Ndërmarrjes Komonale Publike “Standard” –Dibër,

**- Besnik Çutra**

2. Në Këshillin mbikqyrës për kontroll të punës materiale-financiare në NKP “Standard” – Dibër, emërohet:

**- Ermond Marke**

4. Ky aktvendim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në

“Kumtesën zyrtare të Komunës Dibër”.

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**  
**Бр./ Nr. 26 Дт/Dt. 05.06.2023 стр/faq7**

5.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.14/03),

Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“ Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër (“ Kumtesa zyrtare e Komunës ” nr. 14/03),

Kryetari i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ВИСИНА НА**  
**БЛАГАЈНИЧКИОТ МАКСИМУМ ЗА 2023**  
**ГОДИНА НА СМЕТКАТА НА ОПШТИНА ДЕБАР**

СЕ ОБЈАВУВА О Д Л У К А за висината на благајничкиот максимум за 2023 година на сметката на општина Дебар донесена на 26 седница одржена во 31.05.2023.

**К О Н К Л У З И О Н**  
**ПËР SHPALLJEN**  
**VENDIM PËR LARTËSINË E MAKSIMUMIT TË**  
**ARKËS PËR VITIN 2023 NË LLOGARINË E**  
**KOMUNËS DIBËR**

SHPALLET V E N D I M për lartësinë e maksimumit të arkës për vitin 2023 në llogarinë e komunës së Dibër, miratuar në seancën e 26 me dt. 31.05.2023.

Бр. Nr. 09-662/3  
02.06.2023 год.viti  
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR  
Градоначалник Kryetari,  
Hekuran Duka c.p.d.v.

6.Согласно одредбите од член 20 став 2 од Законот за платен промет („Службен весник на РМ,, бр. 113/07, 22/08,133/09, 145/2010, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15, 199/15, 193/17 и 7/19, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/2020 и 39/2022). ),Советот на Општина Дебар на 26-та седница одржана на ден31.05 .2023 год. донесе:

Në pajtim me dispozitat nga neni 20 paragrafi 2 të Ligjit për qarkullim të paguar ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 113/07,22/08,133/09, 145/2010, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15, 199/15, 193/17, 7/19, dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 31/2020 dhe 39/2022) Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 26 të të mbajtur në datë 31.05.2023 solli:

### **ОДЛУКА**

**за висината на благајничкиот максимум за 2023 година на сметката на општина Дебар**

### **V E N D I M**

**për lartësinë e maksimumit të arkës për vitin 2023 në llogarinë e komunës së Dibërs**

#### **Член 1**

Со оваа одлука се утврдува денарски благајнички максимум за 2023 година во износ од 30.000 денари.

#### **Neni 1**

Me këtë vendim caktohet maksimumi buxhetor për vitin 2023 në vlerë prej 30.000 denarë

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Дебар.

#### **Neni 2**

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në Kumtesën zyrtare të Komunës Dibër.

**Бр.Nr.08-637/5**  
**31.05.2023год.viti**  
**Дебар/Dibër**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КËSHILI I KOMUNËS**

**Пртседател                                  Kryetari**

**Fuat Spahiju c.p.d.v.**



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./ Nr. 26 Дт/Dt. 05.06.2023 стр/faq9**

7. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.14/03),

Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 14/03),

Kryetari i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА  
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ  
НА ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН И  
ТЕКОВНОТО РАБОТЕЊЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА  
РАЗВОЈ И ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА  
2022 ГОДИНА**

**K O N K L U Z I O N**

**PËR SHPALLJEN E VENDIMIT PËR MIRATIMIN  
E RAPORTIT VJETOR PËR REALIZIMIN E  
PROGRAMIT PËR ZHVILLIM TË RAJONIT  
PLANOR JUGPËRËNDIMOR DHE PUNËN  
VIJUESE TË QENDRËS  
PËR ZHVILLIM DHE RAPORTIN FINANCIAR PËR  
VITIN 2022**

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион и тековното работење на Центарот за развој и Финансискиот извештај за 2021 година, донесена од страна на Советот на Општината на 26<sup>та</sup> седница одржана на ден 31.05.2023 год.

SHPALLET vendimi për miratimin e raportit vjetor për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor jugpërëndimor dhe punën vijuese të Qendrës për zhvillim dhe raportin financiar për vitin 2022, miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 26<sup>te</sup> të mbajtur në datë 31.05.2023.

**Бр. Nr. 09-662/4  
02.06.2023 год.viti  
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR  
Градоначалник Kryetari,  
Hekuran Duka c.p.d.v.**

8. Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 59 од Статутот на општина Дебар („Службен гласник на општина Дебар“ бр.14/03),

Советот на општина Дебар на 26<sup>та</sup> седница одржана на ден 31.05.2023 година, ја донесе следната:

### **О Д Л У К А**

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН И ТЕКОВНОТО РАБОТЕЊЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ И ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022 ГОДИНА**

#### **Член 1**

СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион и тековното работење на Центарот за развој и Финансискиот извештај за 2022 година.

#### **Член 2**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник“ на општина Дебар.

Нë mbështetje të nenit 36 paragrafi 1 të Ligjit për vetadministrim lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr 5/02) dhe nenit 59 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 14/03),

Këshilli i komunës Dibër në seancën e 26<sup>te</sup> të mbajtur në mbajtur në datë 31.05.2023 solli:

### **V E N D I M**

**PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT PËR ZHVILLIM TË RAJONIT PLANOR JUGPËRËNDIMOR DHE PUNËN VIJUESE TË QENDRËS PËR ZHVILLIM DHE RAPORTIT FINANCIAR PËR VITIN 2022**

#### **Neni 1**

MIRATONET raporti vjetor për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor jugpërëndimor dhe punën vijuese të Qendrës për zhvillim dhe raportit financiar për vitin 2022.

#### **Neni 2**

Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në Kumtesën zyrtare të Komunës Dibër.

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**  
**Бр./ Nr. 26 Дт/Дт. 05.06.2023 стр/faq11**

9.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.14/03),

Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër (“ Kumtesa zyrtare e Komunës ” nr. 14/03),

Kryetari i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА**  
**НАЦРТ-СТАТУТ НА ОПШТИНА ДЕБАР**

СЕ ОБЈАВУВА НАЦРТ – С Т А Т У Т На Општина Дебар донесена на 26 седница одржена во 31.05.2023.

**К О Н К Л У З И О Н**  
**ПËР SHPALLJEN**  
**PROJEKT- S T A T U T I KOMUËS SË DIBRËS**

SHPALLET PROJEKT- S T A T U T I Komunës së Dibrës ,miratuar në seancën e 26 me dt. 31.05.2023.

**Бр. Nr. 08-637/6**  
**31.05.2023 год.viti**  
**Дебар/Dibër**  
**KOMUNËS**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КËSHILLI I**

**Претседател, Kryetari**  
**Fuat Spahiju c.p.d.v.**

**Бр. Nr. 09-662/5**  
**02.06.2023 год.viti**  
**Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR**  
**Градоначалник Kryetari,**  
**Hekuran Dukac.p.d.v.**

10.Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02), Советот на општина Дебар на седницата одржана на ден 31.05. 2023 година, донесе

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 1 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.5/02), Këshilli i Komunës së Dibrës në seancën e mbajtur në datë 31.05.2023, miratoi

**НАЦРТ – С Т А Т У Т**  
**На Општина Дебар**

**PROJEKT- S T A T U T**  
**I Komunës së Dibrës**

**I.Основни одредби**

**I. Dispozita themelore**

**Член 1**

Општината Дебар (во понатамошниот текст општината) е единица на локална самоуправа, во која граѓаните го остваруваат правото на локална самоуправа непосредно и преку претставниците на органите на општината.

**Член 2**

Општината е основана и нејзиното подрачје и име се утврдени со Законот за територијална организација на локалната самоуправа во РСМ („Сл.весник на РМ„ бр.55/04).

**Член 3**

Со овој Статут на општината, во согласност со Закон, се уредуваат:  
- организацијата и работата на органите на

**Neni 1**

Komuna e Dibrës (në tekstin e mëtutjeshëm komuna) është njësi e vetëadministrimit lokal, në të cilën qytetarët e realizojnë të drejtën e vetëadministrimit lokal drejtpërdrejt dhe nëpërmjet pëfaqësuesve të organeve të komunës.

**Neni 2**

Komuna është e themeluar dhe rajoni i saj është përcaktuar me Ligjin për organizimin territorial të vetëadministrimit lokal në Republikën e Maqedonisë së Veriut (“Gazeta zyrtare e RM” nr.55/04).

**Neni 3**

Me këtë Statut të Komunës, në pajtim me Ligjin, përcaktohen:

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 26 Дт/Дт. 05.06.2023 стр/faq13

- Општината;
- организацијата и работењето на комисиите на Советот на Општината;
- вршењето на работите согласно начелото на супсидијарност;
- начинот на информирање на граѓаните и слободниот пристап до информации од јавен карактер;
- случаите на исклучување на јавноста од седниците на Советот на Општината;
- начинот и постапката за доставување претставки и предлози за работата на органите на Општината и постапување по нив;
- начинот на организирање јавни трибини, спроведување анкети и прибирање предлози од граѓаните;
- начинот на објавувањето на прописите на Советот;
- начинот на извршување на обврските од областа на одбраната во воена состојба;
- месната самоуправа;
- начинот и постапката за утврдување на грбот и знамето на Општината;
- како и други прашања од значење за Општината.

## Член 4

Седиштето на Општината е во градот Дебар на улица 8-ми Септември бр. 72.

## Член 5

Општината има грб, во форма на штит каде се опфатени елементите кои ја симболизираат древноста и старата архитектура на градот, амамот, џамијата и црквата како симболи на заедничкото живеење, мостот над реката Радика, тврдината како симбол на отпорноста, термоминералните води, акумулационото езеро, браната со хидроцентралата и планинскиот релеф.

## Член 6

Општината има знаме. Двобојна црвено црно во правоаголна форма со димензии 0.75/150 цм во чија средина во круг со жолта боја се наоѓа грбот на општината.

## Член 7

Во општината службен јазик е Македонскиот јазик

- организими и пуната е органево тѣ Комунѣс,
- организими и пуната е комисионево тѣ Кѣшиллит тѣ Комунѣс;
- крyerja e punѣво нѣ пajtim me parimin e subsidiaritetit;
- мѣnyра e информимит тѣ qytetarѣво и qasje e lirѣ нѣ информатат me karakter publik;
- rastet e пѣrjashtimit тѣ opinionit nga seancat e Кѣшиллит тѣ Комунѣс;
- мѣnyрѣн и procedurѣн пѣr paraqitjen e parashtrsave и propozimeve пѣr punѣн e organevo тѣ Комунѣс и veprimin sipas tyre;
- мѣnyрѣн e organizimit тѣ tribunave publike, zbatimin e akteve и grumbullimin e propozimevo тѣ qytetarѣво;
- мѣnyрѣн e shpalljes сѣ rregullave тѣ Кѣшиллит;
- мѣnyрѣн e kryerjes сѣ obligimevo nga sfera e mbrojtjes нѣ gjendje luftѣ;
- vetѣvendosjen vendore;
- мѣnyрѣн и procedurѣн пѣr пѣrcaktimin e stemѣс и flamurit тѣ комунѣс;
- si и qѣshtje тѣ tjera me рѣndѣси пѣr Komunѣн.

## Нени 4

Selia e Komunѣс ѣshtѣ нѣ qytetin e Dibrѣс нѣ rrugѣн 8- Shtatori nr.72.

## Нени 5

Komuna ka stemѣ, нѣ formѣ mburoje, ku janѣ пѣrfshira elementet qѣ simbolizojnѣ lashtѣsinѣ и arkitekturѣн e vjetѣr тѣ qytetit, amamin, xhaminѣ и kishѣн si simbole тѣ bashkѣjetesѣс, urѣн mbi lumin Radika , kalaja si simbol i qѣndresѣс, uјѣrat termo-minerale, liqeni i artificial, pendѣ me hidrocentralin и reliefin malor.

## Нени 6

Komuna ka flamur qѣ ѣshtѣ 2 ngjyrash,kuq e yi нѣ formѣ katѣrkѣndѣshi me dimensione 0,75/150 cm и нѣ mes нѣ rreth me ngjyrѣ тѣ verdh[ e vendosur stema Komunѣс.

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 26 Дт/Dt. 05.06.2023 стр/faq14

и неговото кирилско писмо.

Во општината службен јазик покрај македонскиот и неговото кирилско писмо е и јазикот и писмото кои го користат најмалку 20% од жителите на општината односно - албанскиот јазик и неговото писмо

За употребата на јазиците и писмата на кои зборуваат помалку од 20% од жителите на општината одлучува советот на општината.

## Член 8

Општината има печат со тркалезна форма во чија средина се наоѓа грбот на општината а на рабовите е испишано на македонски и албански јазик Република Македонија – Општина Дебар и „Republika e Maqedonisë – Komuna e Dibër“. Печатот што го употребува Градоначалникот, во вториот ред има натпис Градоначалник - Kryetar. Печатот што го употребува Советот во вториот ред има натпис „Совет на општина Дебар,“- “ Këshili i komunës së Dibër”.

## Член 9

Празник на општината е 23 Септември, ден во кој во 1913 година се случило востанието на народот во Дебар. На 23 Септември градот ќе биде украсен со знамиња и ќе се организираат културни и спортски програми.

## Член 10

Во општината се востановуваат општински признанија и награди.

## Член 11

Општината членува во Заедницата на општините и градовите на Република Македонија (ЗЕЛС) и може да се здружува во други здруженија во согласност со Закон.

## Член 12

Општината соработува со општините од Републиката, со единици на локална самоуправа од други земји, со одделни партнерства, а може да

## Neni 7

Në komunë gjuhë zyrtare është Gjuha maqedonase dhe shkrimi i saj cirilik.

Në komunë gjuhë zyrtare përveç gjuhës maqedonase dhe shkrimit të saj cirilik është edhe gjuha dhe shkrimi të cilën e flasin më së paku 20% të banorëve të komunës respektivisht - gjuha shqipe dhe shkrimi i saj.

Për përdorimin e gjuhëve dhe shkrimit të cilën e flasin më së paku 20% të banorëve të komunës vendos Këshilli i komunës.

## Neni 8

Komuna ka vulën me formë të rrumbullakët në mesin e së cilës ndodhet stema e komunës, kurse në anët e vulës është shkruar në gjuhën maqedonishte dhe shqipe „Република Македонија – Општина Дебар dhe Republika e Maqedonisë – Komuna e Dibër. Vulën të cilën e përdor Kryetari i komunës, në rreshtin e dytë ka mbishkrim Градоначалник – Kryetar. Vulën të cilën e përdor Këshilli i komunës në rreshtin e dytë ka mbishkrim „Совет на општина Дебар,“- “ Këshili i komunës së Dibër”.

## Neni 9

Festa e Komunës është 23 - Shtatori 1913, dita e kryengritjes të popullit Dibran.

Më 23 shtator qyteti të zbukurohet me flamuj dhe të organizohen programe kulturore dhe sportive.

## Neni 10

Në Komunë ndahen mirënjohje dhe shpërblime komunale.

## Neni 11

Komuna anëtarësohet në Bashkësinë e komunave dhe qyteteve të Republikës së Maqedonisë ( BNJVL) dhe mund të shoqërohet në shoqata tjera në pajtim me Ligjin.

## Neni 12

членува во меѓународни заедници на локална власт.

### **Член 13**

Општината може со други општини да здружува средства и да формира заеднички и јавни служби, заради остварување на заеднички интерес и вршење заеднички работи.

## **II. Организација и работење на органите на општината**

Органи на општината се: **Советот и Градоначалникот.**

### **Член 14**

Советот на општината е претставнички орган на граѓаните кој одлучува во рамките на надлежностите на општината.

Советот на општината го сочинуваат 15 членови на Советот избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање.

#### ***a) Конституирање***

### **Член 15**

Конституирањето на Советот, се врши со верификација на мандатот на членовите на Советот избрани на начин утврден со закон и со давање и потпишување на свечената изјава со содржина утврдена со закон.

Верификацијата на мандатите на членовите на Советот се врши на првата конститутивна седница на Советот, по предлог на Комисија за верификација (Верификациона комисија) што се формира на почетокот на седницата од редот на новоизбраните членови на Советот.

Верификацијата на мандатите на членовите на Советот кои не биле присутни на првата седница на Советот, ја врши Советот на првата седница на која што тие ќе присуствуваат.

### **Член 16**

Постапката за верификација на мандатите на членовите на Советот поблиску се уредува со Деловникот на Советот на општината.

Komuna bashkëpunon me komunat e Republikës, me njësitë e vetëqeverisjes lokale nga vende tjera, me disa partneritete, kurse mund të anëtarësohet në bashkësitë ndërkombëtare të pushtetit lokal.

### **Neni 13**

Komuna ka mundësi me komunat tjera të bashkojë mjete dhe të formojë shërbime të përbashkëta publike, për arsye të realizimit të interesit të përbashkët dhe kryerjes së punëve të përbashkëta.

## **II. Organizimi dhe puna e organeve të komunës**

Organet e komunës janë: **Këshilli dhe Kryetari i komunës.**

### **Neni 14**

Këshilli i komunës është organ pëfaqësues të qytetarëve i cili vendos në kuadër të kompetencave të komunës.

Këshillin e komunës e pëfaqësojnë 15 anëtarë të Këshillit të zgjedhur në zgjedhjet e përgjithshme, të drejtpërdrejta dhe të lira me votim të fshehtë.

#### ***a) Konstituimi***

### **Neni 15**

Konstituimi i Këshillit bëhet me verifikimin e mandatit të anëtarëve të Këshillit të zgjedhur në mënyrë të përcaktuar me ligj dhe me vënien e nënshkrimit dhe dhënien e deklaratës solemne sipas përmbajtjes së përcaktuar me ligj.

Verifikimi i mandatit të anëtarëve të Këshillit bëhet në seancën e parë konstituive të Këshillit, me propozimin e komisionit për verifikim (Komisioni verifikues) që formohet në fillim të seancës nga radhët e anëtarëve të porsazgjedhur të Këshillit.

Verifikimi i mandatit të anëtarëve të Këshillit që nuk kanë qenë të pranishëm në seancën e parë të Këshillit, e bën Këshilli në seancën e parë në të cilën do të marrin pjesë ata.

### **Neni 16**

**б) Надлежност на Советот**

**Член 17**

Советот на општината ги врши работите од својата надлежност уредени со Законот за локалната самоуправа, и други работи утврдени со закон.

**в) Права и должности на членовите на Советот**

**Член 18**

Членот на Советот има права и должности утврдени со закон и со овој Статут.

Членот на Советот се стекнува со своите права и должности по верификацијата на мандатот.

**Член 19**

Членот на Советот има право и должност:

- да присуствува и учествува на седниците на Советот и на седниците на комисиите.
- да предлага претресување на прашања, појави и состојби што се од локално значење, како и од значење за граѓаните во Општината;
- да дава иницијативи за донесување на одлуки и други акти од надлежност на Советот, како и да предлага амандмани, на начин и по постапка предвидени во Деловникот;
- да бара од администрацијата на Општината (во натамошниот текст: администрација), како и од јавните служби, установи и претпријатија и од други институции, основани од Општината, податоци и други информации за прашања од нивниот делокруг, а што му се потребни за неговата работа во Советот,
- да бара и добие стручна помош во изработувањето на предлози што тој му ги поднесува на Советот, во поставувањето на советнички прашања и во вршењето на други работи што му ги доверил Советот, односно комисија во која членува;
- да ги чува како тајна податоците, кои се класифицирани како такви, што ќе ги дознае на седница на Советот или на

Procedura për verifikimin e mandatit të anëtarëve të Këshillit përcaktohet për së afërmi me Rregulloren e Këshillit të komunës.

**b) Kompetencat e Këshillit**

**Neni 17**

Këshilli i komunës i ushtron punët nga kompetenca e tij të rregulluara me Ligjin për vetëqeverisje lokale, dhe punë tjera të përcaktuar me Ligj.

**c) Të drejtat dhe obligimet e anëtarëve të Këshillit.**

**Neni 18**

Anëtari i Këshillit ka të drejtat dhe obligimet e përcaktuara me ligj dhe me këtë Statut.

Anëtari i Këshillit i merr të drejtat dhe obligimet e veta pas verifikimit të mandatit.

**Neni 19**

Anëtari i Këshillit ka të drejtë dhe obligim:

- Të jetë i pranishëm dhe të merr pjesë në seancat e Këshillit dhe në seancat e komisioneve
- të propozojë debat për çështje, dukuri dhe gjendje që janë me rëndësi vendore si dhe me rëndësi për qytetarët e komunës;
- të ngrejë iniciativa për nxjerrjen e vendimeve dhe akteve tjera nga kompetencat e Këshillit si dhe të propozojë amendamente në mënyrë dhe sipas procedurës së paraparë me Rregulloren;
- të kërkojë nga administrata e Komunës (në tekstin e mëtutjeshëm: administrata) si dhe nga shërbimet publike, institutet dhe ndërmarrjet dhe nga institucionet tjera të themeluara nga komuna, të dhëna dhe informata tjera për çështje nga fushëveprimi i vetë që i janë të nevojshme për punën e tij në Këshill;
- të kërkojë dhe të marrë ndihmë profesionale në përgatitjen e propozimeve të cilat ia paraqet Këshillit, në parashtrimin e pyetjeve të këshilltarëve dhe në kryerjen e punëve të tjera të cilat ia ka besuar Këshilli, gjegjësisht komisioni në të cilin është



комисија.

#### **Член 20**

Членот на Советот има право да присуствува и учествува во работата на седница на комисија на Советот, и на работните и посебните тела формирани од Советот иако не е член на комисијата и на работните тела, но без право на одлучување.

#### **Член 21**

Членот на Советот кој од оправдани причини е спречен да присуствува на седници на Советот и на комисија чиј член е, должен е за тоа благовремено да го извести претседателот на Советот и претседателот на комисијата.

Членот на Советот кој од оправдани причини подолго време е спречен да присуствува на седници на Советот и на комисија чиј член е, има право да побара од Советот одобрение за отсуствување од седниците.

По барањето од ставот 2 на овој член, Советот одлучува без претрес.

#### **г) Избор на Претседател на Советот**

#### **Член 22**

Претседателот на Советот го избира Советот со јавно гласање, со мнозинство гласови од вкупниот број членовите на Советот.

Предлог за претседател на Советот може да даде секој член на Советот.

Изборот на претседател на Советот може да се изврши и со тајно гласање, доколку за таков предлог на член на Советот одлучи Советот со мнозинство од присутните членови на Советот.

Постапката за избор на претседател на Советот со тајно гласање се уредува со Деловникот.

#### **д) Начин на работа на Советот**

#### **Член 23**

Советот работи на редовни седници, а по потреба може да одржува свечени и вонредни седници.

Доставата на поканата и потребните

анëтар;

- т'и руај си фшеhtëси тe dhënat тe cилат janë класификуар си тe тilla, që do т'и kuptojë në seancën e Këshillit apo тe komisionit.

#### **Neni 20**

Anëtari i Këshillit ka тe drejtë тe jetë i pranishëm dhe тe merr pjesë në punën e seancës тe Komisionit тe Këshillit, dhe në forumet punuese dhe тe veçanta тe formuara nga Këshilli edhe pse nuk është anëtar i komisionit dhe i forumeve punuese, por pa тe drejtë vendosjeje.

#### **Neni 21**

Anëtari i Këshillit i cili me arsye ka munguar në seancat e Këshillit dhe тe komisionit anëtar i тe cilit është, është i obliguar që për këtë ta njoftojë në kohë kryetarin e Këshillit dhe kryetarin e komisionit.

Anëtari i Këshillit i cili me arsye një kohë тe gjatë nuk ka marrë pjesë në seancat e Këshillit dhe тe komisionit anëtar i тe cilit është, ka тe drejtë тe kërkojë nga Këshilli т'ia arsyetojë mosëpraninë në seancat.

Me kërkesën nga paragrafi 2 i këtij neni, Këshilli vendos pa zhvilluar debata.

#### **d) Zgjedhja e Kryetarit тe Këshillit**

#### **Neni 22**

Kryetarin e Këshillit e zgjedh Këshilli me votim publik, me shumicë тe votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve тe Këshillit.

Propozim për zgjedhjen e kryetarit тe Këshillit mund тe jep çdo anëtar i Këshillit.

Zgjedhja e kryetarit тe Këshillit mund тe bëhet edhe me votim тe fshehtë, nëse për një propozim тe tillë тe ndonjë anëtar i тe Këshillit, vendos Këshilli me shumicë votash nga anëtarët e pranishëm тe Këshillit.

Procedura për zgjedhjen e kryetarit тe Këshillit me votim тe fshehtë rregullohet me Rregulloren.

#### **e) Mënyra e punës së Këshillit**

#### **Neni 23**

Këshilli punon në seanca тe rregullta, kurse

материјали се врши на начин и постапка уредени со Деловникот.

#### **Член 24**

Денот, часот и местото на одржување на редовна седницата на Советот, како и предлогот на дневниот ред по кој ќе се работи на седницата се објавуваат на огласна табла на Општината и **WEB страната на Општината**.

Претседателот на Советот може да одлучи денот, часот и местото на одржување на седницата на Советот, како и предлогот на дневниот ред да се објават во средствата за јавно информирање.

#### **Член 25**

Советот одржува свечени седници за одбележување на значајни историски настани, а може да одржува свечени седници и за ислушување на говори на наши и странски државници, претставници на меѓународни организации и истакнати граѓани на странски држави како гости на Општината.

#### **Член 26**

Вонредна седница се свикува за прашања од значење за безбедноста и сигурноста на граѓаните и во случаи на вонредни околности.

Вонредна седница на Советот свикува претседателот на Советот по сопствена иницијатива или на барање од најмалку 1/3 од членовите на Советот или на предлог на градоначалникот.

Поканата за вонредна седница заедно со предлогот на дневен ред на членовите на Советот им се доставува на најбрз можен начин.

Пред отпочнувањето со работа на седницата, членовите на Советот гласаат за оправданоста на причините за свикување на вонредна седница, без претрес и со мнозинство од присутните членови на Советот.

#### **Член 27**

Во случај на спреченост или отсутност на претседателот на Советот, на седницата претседава најстариот член на Советот присутен на седницата.

sipas nevojës mund të mbajë edhe seanca solemne dhe të jashtëzakonshme.

Dorëzimi i ftesës dhe materialeve të nevojshme kryhet në mënyrë dhe procedurë të rregulluara me Rregullore.

#### **Neni 24**

Dita, ora dhe vendi i mbajtjes së seancës së rregullt të Këshillit, si dhe propozimi i rendit të ditës sipas të cilit do të punojë seanca, shpallen në tabelën e komunës për shpallje dhe në **WEB faqen e Komunës**.

Kryetari i Këshillit mund të vendosë, që dita, ora dhe vendi i mbajtjes së seancës së Këshillit si dhe propozimi i rendit të ditës të shpallen në mjetet e informimit publik.

#### **Neni 25**

Këshilli mban seanca solemne për shënimin e ngjarjeve të rëndësishme historike, kurse mund të mbajë edhe seanca solemne edhe për dëgjimin e fjalimeve të shtetarëve tanë dhe të huaj, përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare dhe të qytetarëve të shquar të shteteve të huaja si mysafir të Komunës.

#### **Neni 26**

Seanca e jashtëzakonshme thirret për çështje me rëndësi për sigurinë e qytetarëve dhe në raste rrethanash të jashtëzakonshme.

Seancën e jashtëzakonshme të Këshillit e thërret kryetari i Këshillit me iniciativën e tij, ose me kërkesën e më së paku një të tretës 1/3 të anëtarëve të Këshillit ose me propozimin e kryetarit të komunës.

Ftesa për seancën e jashtëzakonshme bashkë me propozimin e rendit të ditës u dorëzohet anëtarëve të Këshillit në një afat të mundshëm sa më të shkurtër.

Para fillimit të punës së seancës, anëtarët e Këshillit votojnë për arsyen e shkaqeve për thirrjen e seancës së jashtëzakonshme pa debat dhe me shumicë të anëtarëve të pranishëm në Këshill.

#### **Neni 27**

Në rast pengimi apo mungesës së kryetarit

**Член 28**

Советот може да одлучи со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот, гласањето по определени прашања да биде тајно.

**Член 29**

Свикувањето на седниците на Советот, утврдувањето на дневниот ред, текот на седницата, записниците, постапката за донесување на акти и други прашања сврзани со работата на Советот, поблиску се уредуваат со Деловникот.

**Градоначалник**

**Член 30**

Градоначалникот ги врши своите надлежностите во рамките утврдени со закон и овој Статут.

**Член 31**

Градоначалникот присуствува и учествува во работата на седниците на Советот, а по потреба и на седниците на комисиите на Советот и посебните тела на Општината, без право на одлучување.

Градоначалникот може да определи и свои претставници кои присуствуваат и учествуваат во работата на седниците на Советот, неговите комисии и посебните тела на Општината.

**Член 32**

Градоначалникот, по барање на Советот, и по сопствена иницијатива го известува Советот за извршување поодделни работи од негова надлежност.

**Член 33**

Градоначалникот обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на Општината.

Градоначалникот управува со сопственоста на Општината во јавен интерес и како добар домаќин.

Градоначалникот е должен, во

тë Këshillit, seancat i kryeson anëtarë më i vjetër i Këshillit, i pranishëm në mbledhje.

**Neni 28**

Këshilli mund të vendos me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit, që votimi për disa çështje të bëhet në mënyrë të fshehtë.

**Neni 29**

Konvokimi i seancave të Këshillit, përcaktimi i rendit të ditës, rrjedha e seancës, procesverbalet, procedura e miratimit të akteve dhe për çështje të tjera lidhur me punën e Këshillit, për më së afërmi rregullohen me Rregullore.

**Kryetari i komunës**

**Neni 30**

Kryetari i komunës i kryen kompetencat e veta në suazat e përcaktuara me ligj dhe me këtë Statut.

**Neni 31**

Kryetari i komunës është i pranishëm dhe merr pjesë në punën e seancave të Këshillit kurse sipas nevojës edhe në seancat e komisioneve të Këshillit dhe të trupave të posaçëm të komunës pa të drejtë vendosjeje.

Kryetari i komunës mund të caktojë edhe përfaqësues të vet të cilët do të jenë të pranishëm dhe të marrin pjesë në punën e seancave të Këshillit, të komisioneve të tij dhe të trupave të posaçëm të Komunës.

**Neni 32**

Kryetari i komunës me iniciativën e vet dhe kërkesën e Këshillit e informon Këshillin për kryerjen e disa punëve nga kompetencat e tij.

**Neni 33**

Kryetari i komunës siguron shfrytëzimin e drejtë dhe të ligjshëm, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e pronës së komunës.

Kryetari i komunës udhëheq me pronën e komunës në interes publik dhe si nikoqir i mirë.

Kryetari i komunës është i obliguar që në

управувањето со сопственоста на Општината, да презема мерки и да го обезбедува користењето, одржувањето и заштитата на сопственоста на Општината во согласност со закон.

#### **Член 34**

Градоначалникот соработува со градоначалниците на другите општини по прашања од заеднички интерес од надлежност на општините.

#### **Член 35**

Градоначалникот со решение определува член на Советот кој ќе го заменува за време на спреченост или отсуство.

Решението од став 1 на овој член градоначалникот го донесува во рок од 30 дена од денот на преземањето на функцијата.

Решението од став 1 на овој член се објавува во “Службен гласник на Општината Дебар”.

За настапувањето на спреченоста или отсуството, градоначалникот го известува претседателот на Советот и членот на Советот кој ќе го заменува.

### **3. Посебни тела на Општината**

#### **Член 36**

Посебните тела на општината ги сочинуваат:

- Комисија за односи меѓу заедниците;
- Советот за заштита на потрошувачите;
- Партиципативно тело од областа на урбанизмот;
- Совет за јавно здравје ;
- Совет за превенција за детско престапништво;

Делокругот на телата од став 1 на овој член се определува со Деловник на посебното тело што го усвојува Советот.

Посебните тела доставуваат годишни извештаи до Советот за состојбата во општината од делокругот на посебното телот.

Советот може да образува и други посебни тела чии состав и делокруг се определува со актот на нивното формирање.

#### **a) Комисија за односи меѓу заедниците**

#### **Член 37**

udhëheqjen me pronën e Komunës, të ndërmerr masa dhe ta sigurojë shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e pronës së komunës në pajtim me ligjin.

#### **Neni 34**

Kryetari i komunës bashkëpunon me kryetarët e komunave tjera për çështje me interes të përbashkët dhe në kompetencat e komunave.

#### **Neni 35**

Kryetari i komunës me aktvendim përcakton anëtar të Këshillit i cili do ta zëvendësojë gjatë kohës kur ai është i penguar që të jetë i pranishëm.

Aktvendimin nga paragrafi 1 të këtij neni Kryetari i komunës e miraton në afat prej 30 ditësh nga dita e marrjes së funksionit.

Aktvendimi i paragrafit 1 të këtij neni shpallet në “Informatorin zyrtar të Komunës së Dibrës”.

Për paraqitjen e pengesës apo mosprezencës, Kryetari i komunës e informon kryetarin e Këshillit dhe anëtarin e Këshillit i cili do ta zëvendësojë.

### **3. Trupa të posaçme të komunës**

#### **Neni 36**

Trupat e veçanta të komunës i përbëjnë:

- Komisioni për marrëdhënie midis bashkësive;
- Këshilli për mbrojtje të shpenzuesve;
- Trupi participues nga fusha e urbanizimit;
- Këshilli për shëndet publik;
- Këshilli për preventivë për abuzimin e fëmijëve;

Fushëveprimi i trupave nga paragrafi 1 të këtij neni përcaktohet me Rregullore të forumeve të veçanta të cilën e miraton Këshilli.

Trupat e veçanta dorëzojnë raporte vjetore deri tek Këshilli për gjendjen në komunë nga fushëveprimi i trupit të veçantë.

Këshilli mund të formojë edhe trupa tjera të veçanta përbërja e së cilëve dhe fushëveprimi

Во Општината се формира Комисија за односи меѓу заедниците (во натамошниот текст: Комисија).

Комисијата ја сочинуваат по (1) еден претставник на заедниците кои се застапени во Општината, со мандат од 4 (четири) години.

Членовите на Комисијата не може да се избираат од редот на членовите на Советот.

### Член 38

Одлука за формирање на Комисијата донесува Советот, на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.

Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го составува предлогот од став 1 на овој член по претходно извршени пошироки консултации со релевантни чинители.

### Член 39

Комисијата од редот на своите членови избира претседател, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Комисијата, со јавно гласање.

### Член 40

Комисијата работи на седници.

Седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на Комисијата.

Комисијата може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број членови на Комисијата.

Комисијата одлучува со концензус од присутните членови.

На седниците на Комисијата може да присуствуваат и учествуваат во работата, градоначалникот на Општината, претседателот на Советот и членови на Советот, без право на одлучување.

### Член 41

Комисијата ги разгледува прашањата кои се однесуваат на односите меѓу заедниците застапени во општината и дава мислења и предлози за начините за нивно решавање.

Советот на општината е должен да ги

пërcaktohet me aktin e formimit të tyre.

### a)Komisioni për marrëdhënie midis bashkësive

#### Neni 37

Në Komunë formohet Komisioni për marrëdhënie midis bashkësive (në tekstin e mëtutjeshëm: Komision).

Komisionin e përbëjnë nga (1) një përfaqësues të bashkësive të përfshirë në Komunë, me mandat prej 4 (katër) viteve.

Anëtarët e Komisionit nuk mund të zgjidhen nga radhët e anëtarëve të Këshillit.

#### Neni 38

Vendim për formimin e Komisionit miraton Këshilli, me propozim të Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërimeve.

Komisioni për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërime e formulon propozimin nga paragrafi 1 të këtij neni në bazë të konsultimeve **të kryera paraprakisht me persona relevant.**

#### Neni 39

Komisioni nga radhët e anëtarëve të vet zgjedh kryetarin me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Komisionit, me votim të publik.

#### Neni 40

Komisioni punon në seanca.

Seancat i thërret dhe ato i udhëheq kryetari i Komisionit.

Komisioni mund të punojë nëse në seancë janë të pranishëm shumica nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të komisionit.

Komisioni vendos me konsensus nga anëtarët e pranishëm.

Në seancat e Komisionit mund të jenë të pranishëm dhe të marrin pjesë në punë: Kryetari i Komunës, Kryetari i Këshillit dhe anëtarë të Këshillit, pa të drejtë vendosjeje.

#### Neni 41

разгледува мислењата и предлозите донесени од комисијата и да одлучува во врска со нив.

**б) Совет за заштита на потрошувачите**

**Член 42**

Во Општината се формира Совет за заштита на потрошувачите.

Советот за заштита на потрошувачите е составен до 7 членови, претставници на поголемите групи на корисници на јавните услуги во општината.

Членовите на Советот за заштита на потрошувачите не може да се избираат од редот на членовите на Советот на Општината.

**Член 43**

Одлука за формирање на Советот за заштита на потрошувачите донесува Советот на Општината, на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.

Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го составува предлогот од став 1 на овој член по претходно добиени предлози на лиците на месна самоуправа во Општината.

**Член 44**

Советот за заштита на потрошувачите од редот на своите членови избира претседател, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот за заштита на потрошувачите, со јавно гласање.

**Член 45**

Советот за заштита на потрошувачите работи на седници.

Седниците по правило се јавни.

Седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на Советот за заштита на потрошувачите.

Советот за заштита на потрошувачите може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број членови на

Komisioni i shqyrton çështjet te cilët i dedikohen marrëdhëneve midis bashkësive të përfshira në komunë dhe jep mendime dhe propozime për mënyrat e zgjidhjes së tyre.

Këshilli i komunës është i obliguar t'i shqyrtojë mendimet dhe propozimet e miratuara nga komisioni dhe të vendos në lidhje me ato.

**b) Këshilli për mbrojtjen e shpenzuesve**

**Neni 42**

Në Komunë formohet Këshilli për mbrojtjen e shpenzuesve.

Këshilli për mbrojtjen e shpenzuesve është i përbërë nga 9 anëtarë, përfaqësues të grupeve më të mëdha të shfrytëzuesve të shërbimeve publike të Komunës.

Anëtarët e Këshillit për mbrojtjen e shpenzuesve nuk mund të zgjidhen nga radhët e anëtarëve të Këshillit të komunës.

**Neni 43**

Vendim për formimin e Këshillit për mbrojtjen e shpenzuesve miraton Këshilli i komunës me propozim të Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërimë.

Komisioni për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërimë e formulon propozimin nga paragrafi 1 të këtij neni sipas propozimeve të marra paraprakisht nga format e vetëvendosjes vendore në Komunë.

**Neni 44**

Këshilli për mbrojtjen e shpenzuesve nga radhët e anëtarëve të vet zgjedh kryetarin, me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve, me votim publik.

**Neni 45**

Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve punon në seanca.

Seancat sipas rregullës janë publike.

Seancat i thërret dhe me to udhëheq

Советот за заштита на потрошувачите.

Советот за заштита на потрошувачите одлучува со мнозинството од вкупниот број членови на Советот за заштита на потрошувачите.

На седниците на Советот за заштита на потрошувачите можат да присуствуваат и учествуваат во работата градоначалникот и претседателот на Советот на Општината, без право на одлучување.

#### Член 46

Советот за заштита на потрошувачите разгледува прашања и утврдува предлози кои што се однесуваат на квалитетот на услугите на јавните служби на Општината, а особено:

- ја следи состојбата на давањето на услуги од јавните служби;
- се грижи за решавање на проблемите што граѓаните ги имаат при користење на услугите од претпријатијата и установите што вршат јавни услуги;
- се грижи за унапредување на односот на вработените кај давателите на услуги кон корисниците на услугите;
- организира јавни трибини и други форми на учество на граѓаните на кои ќе се расправа за унапредување на заштитата на потрошувачите.

#### *в) Партиципативно тело од областа на урбанизмот*

#### Член 47

Во Општината се формира Партиципативно тело од областа на урбанизмот, заради пренесување на ставовите и мислењата на граѓаните и правните лица во процесот на урбанистичкото планирање, како и заради следење на состојбите и давање иницијативи насоки и сугестии во процесот на планирање и изготвување плански решенија за Општината.

Партиципативно тело од областа на урбанизмот се состои од 5 членови.

#### Член 48

Одлука за формирање на Партиципативно тело од областа на урбанизмот донесува

кryетари i Këshillit për mbrojtjen e shpenzuesve.

Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve mundet të punojë nëse në seancë janë të pranishëm shumica nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve.

Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve vendos me shumicë nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve.

Në seancat e Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve mund të jenë të pranishëm dhe në punën e tyre mund të marrin pjesë, Kryetari i Komunës dhe kryetari i Këshillit të komunës, pa të drejtë vendosjeje.

#### Neni 46

Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve shqyrton çështje dhe përcakton propozime që kanë të bëjnë me cilësinë e shërbimeve që ofrojnë shërbime publike të komunës, kurse posaçërisht:

- E përcjell gjendjen e dhënies së shërbimeve nga ana e shërbimeve publike;
- kujdeset për zgjidhjen e problemeve që i kanë qytetarët gjatë shfrytëzimit të shërbimeve nga ndërmarrjet dhe institutet që kryejnë shërbime publike;
- kujdeset për përparimin e sjelljes së të punësuarve të dhënësve të shërbimeve ndaj shfrytëzuesve të shërbimeve;
- organizon tribuna publike dhe forma tjera të pjesëmarrjes së qytetarëve në të cilat do të debatohet për përparimin dhe mbrojtjen e shpenzuesve.

#### *c) Trupi participues nga sfera e urbanizmit*

#### Neni 47

Në Komunë formohet trup participues nga sfera e urbanizmit për të përcjellur qëndrimet dhe mendimet e qytetarëve dhe subjekteve juridik në procesin e planifikimit urbanistik, si dhe për të përcjellë gjendjet dhe dhënien e iniciativave, orientimeve dhe sugjerimeve në procesin e planifikimit dhe përgatitjes së vendimeve planore për komunën.

Trupi participues nga sfera e urbanizmit

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**  
**Бр./ Nr. 26 Дт/Dt. 05.06.2023 стр/faq24**

Градоначалникот, , на предлог на Комисијата за пërbëhet nga 5 anëtarë.  
мандатни прашања, избори и именувања.

Членовите на Партиципативно тело од областа на урбанизмот се избираат:

- од редот на членовите на Советот;
- по предлог на лицата на месна самоуправа;
- по предлог на здруженијата на граѓани;
- здруженија на стручни лица од областа на урбанизмот и
- од општинската администрација.

**Член 49**

Партиципативно тело од областа на урбанизмот од редот на своите членови избира претседател, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Партиципативното тело, со јавно гласање.

**Член 50**

Партиципативно тело од областа на урбанизмот работи на седници.

Седниците по правило се јавни.

Седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на Партиципативно тело од областа на урбанизмот.

Партиципативно тело од областа на урбанизмот може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број членови.

Партиципативно тело од областа на урбанизмот одлучува со мнозинството од вкупниот број членови.

На седниците можат да присуствуваат и учествуваат во работата градоначалникот и претседателот на Советот, без право на одлучување.

**Г(Совет за јавно здравје**

**Член 51**

Во Општината се формира Совет за Јавно здравје.

Советот за јавно здравје е составен од 5 членови, од кои четири члена се претставници на општината и еден член претставник од центарот кој го покрива подрачјето на општината од областа

**Neni 48**

Vendim për formimin e Trupit participues nga sfera e urbanizmit merr Kryetari , me propozim të Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërimëve.

Anëtarët e trupit participues nga sfera e urbanizmit zgjidhen:

- nga radhët e anëtarëve të Këshillit;
- me propozimin e formave të vetëvendosjes vendore;
- me propozimin e shoqatave të qytetarëve;
- shoqatave të personave profesional nga sfera e urbanizmit, dhe
- nga administrata komunale.

**Neni 49**

Trupi participues nga sfera e urbanizmit nga radhët e anëtarëve të vet, zgjedh kryetarin, me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të trupit participues, me votim publik.

**Neni 50**

Trupi participues nga sfera e urbanizmit punon në seanca.

Seancat janë publike.

Seancat i thërret dhe i udhëheq kryetari i Trupit participues nga sfera e urbanizmit.

Trupi participues nga sfera e urbanizmit mund të punojë nëse në seancë merr pjesë shumica nga numri i përgjithshëm të anëtarëve.

Trupi participues nga sfera e urbanizmit vendos me shumicë nga numri i përgjithshëm i anëtarëve.

Në seanca mund të jenë të pranishëm dhe të marrin pjesë në punën e tyre, kryetari i komunës dhe kryetari i Këshillit, pa të drejtë vendosjeje.

**d) Këshilli për shëndet publik**

**Neni 51**

Në Komunë formohet Këshill për Shëndet publik.



на јавното здравје.

Советот за јавно здравје ги проучува прашањата и политиките во областа на јавното здравје, изготвуваат мислења, даваат иницијативи и/или предлози до органите на единиците на локалната самоуправа.

Членовите на советот од редот на членовите избираат претседател.

Членовите на Советот за јавно здравје не може да се избираат од редот на членовите на Советот на Општината.

#### Член 52

Одлука за формирање на Советот јавно здравје донесува Советот на Општината, на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.

Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го составува предлогот од став 1 на овој член по претходно добиени предлози од релевантни чинители.

#### Член 53

Советот за јавно здравје работи на седници. Седниците по правило се јавни.

Седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на Советот за јавно здравје

Советот за јавно здравје може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број членови.

Советот за јавно здравје одлучува со мнозинството од вкупниот број членови.

На седниците можат да присуствуваат и учествуваат во работата градоначалникот и претседателот на Советот, без право на одлучување.

Советот донесуваат деловник за својата работа..

#### **Д(Совет за превенција за детско престапништво;**

Во Општината се формира Совет за превенција за детско престапништво;

Совет за превенција за детско престапништво е составен од преставници на институции во согласност со Законот за правда за децата, со мандат од 5 години со право на повторен избор.

Кëshilli për shëndet publik përbëhet prej 5 anëtarëve, prej të cilëve 4 anëtarë janë përfaqësues të komunës dhe një anëtar përfaqësues nga Qendra i cili e mbulon teritorrin e komunës nga sfera e shëndetit publik.

Këshilli për shëndet publik e hulumton çështjen dhe politikat nga sfera e shëndetit publik, përpilon mendime, jep iniciativa dhe/ose propozime tek organet e njësisive të vetëqeverisjes lokale.

Anëtarët e Këshillit nga radha e anëtarëve zgjedhin Kryetar.

Anëtarët e Këshillit për shëndet publik nuk mund të zgjidhen nga radha e anëtarëve të Këshillit të Komunës.

#### **Neni 52**

Vendim për formimin e Këshillit për shëndet publik sjell Këshilli i Komunës, në propozim të Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërime.

Komisionin për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërime e përpilon propozimin nga paragrafi 1 të këtij neni sipas propozimeve paraprakisht të marra nga nëpunësit.

#### **Neni 53**

Këshilli për shëndet publik punon në seanca.

Seancat janë publike.

Seancat i thërret dhe me to udhëheq Kryetari i Këshillit për shëndet publik.

Këshilli për shëndet publik mund të punojë nëse në seancë marrin pjesë shumica e numrit të përgjithshëm të anëtarëve.

Këshilli për shëndet publik vendos me shumicë nga numri i përgjithshëm të anëtarëve.

Në seancë mund të jenë prezent dhe të marrin pjesë në punë Kryetari i komunës dhe Kryetari i Këshillit, pa të drejtë vendosjeje.

Këshilli sjell Rregullore për punën e tij.

#### **E) Këshilli për preventivë, abuzimin e fëmijëve**

Në Komunë formohet Këshill për preventivë, abuzimin e fëmijëve;

Членовите на советот од редот на членовите избираат претседател. со мандат од 2 години со право на повторен избор

Членовите на Советот за превенција за детско престапништво не може да се избираат од редот на членовите на Советот на Општината.

#### **Член 54**

Одлука за формирање на Совет за превенција за детско престапништво донесува Советот на Општината, на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.

#### **Член 55**

Советот за превенција за детско престапништво донесуваат деловник за својата работа.

#### **Член 56**

##### **Г. Совет на Млади**

Во Општина Дебар се формира Совет на млади како советодавно тело на општината со цел младите активно да се вклучат во јавниот живот на општината.

Советот го сочинуваат пет членови, што ги избира Советот на општината по предлог на комисијата за мандатни прашања избори и именувања.

Членовите на Советот се избираат со мандат од две години со право на реизбор.

Советот на млади има за цел да ги претставува младите жители на Општина Дебар на возраст од 15 до 29 години

Совет на Млади и ги врши следниве работи:

- Одговорен е за остварување на целите од националната стратегија за млади на Република Македонија и Стратегијата за млади на општината и имплементација на акцискиот план на стратегијата
- Расправа на седниците за прашања значајни за нивната работа
- Му предлага на Советот на Општина Дебар одлуки, програми и други акти од интерес на категоријата на младите жители на општината
- Му дава мислење на Советот на општината за конкретни одлуки кои треба да ги динесе, а кои ги засегаат младите

Кëshilli për preventivë, abuzimin e fëmijëve është i përbërë nga përfaqësues të institucioneve në pajtim me Ligjin për të drejtat e fëmijëve, me mandat prej 5 viteve me të drejtë të zgjedhjes së përsëritur.

Anëtarët e Këshillit nga radha e anëtarëve zgjedhin Kryetar me mandat prej 2 viteve me të drejtë për zgjedhje të sërishëm.

Anëtarët e Këshillit për preventivë, abuzimin e fëmijëve nuk mund të zgjidhen nga radha e anëtarëve të Këshillit të Komunës.

#### **Neni 54**

Vendim për formimin e Këshillit për preventivë, abuzimin e fëmijëve miraton Këshilli i Komunës, në propozim të Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërimë.

#### **Neni 55**

Këshilli për preventivë, abuzimin e fëmijëve sjell Rregullore për punën e saj.

#### **Neni 56**

##### **Ë. Këshilli i të rinjve**

Në Komunën e Dibrës formohet Këshilli te rinjve si trup këshilldhënës së komunës me qëllim që të rinjtë në mënyrë 26ntere të përfshihen në jetën publike të komunës. Këshillin e përbëjnë pesë anëtarë të cilët i zgjedh Këshilli i komunës në propozim të komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërimë.

Anëtarët e Këshillit zgjidhen me mandat prej dy viteve me të drejtë rizgjedhjeje.

Këshilli i të rinjve ka për qëllim që t'i përfaqësojë banorët e rinj të Komunës së Dibrës në moshë prej 15 deri në 29 vjet.

Këshilli I të rinjve i kryen punët në vijim:

- Është përgjegjës në realizimin e qëllimeve nga strategjia nacional për të rinjtë e Republikës së Maqedonisë dhe Strategjisë për të rinjtë e komunës dhe implementimit të planit aksionar të trategjisë.
- Diskutim për seancat në lidhje me çështjet e

## СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 26 Дт/Dt. 05.06.2023 стр/faq27

- Организира работилници, предавања, трибини, кампањи, манифестации и други активности во врска со младинските прашања
- Информира и промовира за активностите на Советот на млади
- Поттикнува меѓуопштинска соработка и размена на искуства со младите од другите општини
- Изготвува извештаи за работа на Советот на млади и го доставува до Советот на општината
- Врши и други работи од интерес за младите

### III. Организација и работење на комисиите на Советот на Општината

#### Комисии на Советот

##### Член 57

Советот ги формира следните постојани комисии:

- Комисија за финансии и буџет,
- Комисија за урбанизам, заштита на животна средина, локален економски развој, и туризам
- Комисија за општествени дејности,
- Статутарно-правна комисија,
- Комисија за мандатни прашања, избори и именувања,
- Комисија јавни и комунални дејности,
- Комисија за месна самоуправа,
- Комисија за одбележување на празници и манифестации и доделување награди и признанија,
- Комисија за еднакви можности меѓу жените и мажите
- Комисија за односи меѓу заедниците

Советот може да образува и други постојани и повремени комисии, чиј состав и делокруг се определува со актот за нивното формирање.

Комисиите подготвуваат и му доставуваат на Советот Годишна програма.

Делокругот на комисиите од став 1 на овој член се определува со деловник на Советот.

rëndësishme për punën e tyre

- I propozon Këshillit të Komunës së Dibrës vendime, programe dhe akte tjera me 27nterest ë kategorisë së të rinjve banorë të komunës.
- I jep mendime Këshillit të komunës për vendime konkrete të cilët duhet t'i miratojë, kurse të cilat i intereson të rinjtë.
- Organizon punëtori, ligjërata, tribuna, kampanja, manifestime dhe aktivitete tjera në lidhje me çështjet e të rinjve.
- Informon dhe promovon aktivitetet e Këshillit të të rinjve
- Nxit bashkëpunim ndërkomunal dhe këmben përvoja me të rinjtë nga komunat e tjera
- Përpilon raporte për punën e Këshillit të të rinjve dhe i dorëzon tek Këshilli i komunës
- Kryen edhe punë të tjera me interes të të rinjve.

### III. Organizimi dhe puna e komisioneve të Këshillit të Komunës

#### Komisionet e Këshillit

##### Neni 57

Këshilli i formon këto komisione të përhershme:

- Komisioni për financa dhe buxhet
  - Komisioni për urbanizëm, mjedisit jetësor, dhe zhvillim ekonomik lokal, dhe turizmit.
  - Komisionin për veprimtari shoqërore.
  - Komisioni statutor – juridik,
  - Komisioni për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërimet
  - Komisioni për veprimtari publike dhe komunale
  - Komisioni për vetëqeverisje vendore,
  - Komisioni për shënimin e festave dhe manifestimeve, ndarjen e shpërblimeve dhe mirënjohjeve,
  - Komisioni për barazi gjinore mes grave dhe burrave,
  - Komisioni për marrëdhënie ndërmjet bashkësive
- Këshilli mund të formojë edhe komisione tjera të përhershme dhe të përkohshme,

#### Член 58

Комисиите на Советот:

- Расправаат за прашања од областа за која се формирани;
- Даваат мислење на Советот и Градоначалникот;
- Ги разгледуваат предлозите од Градоначалникот, од членовите на Советот и иницијативите на граѓаните од областа за која се основани.

#### Член 59

Комисијата за финансии и буџет ги разгледува прашањата во врска со финансирањето на Општината, Буџетот и завршната сметка на буџетот на Општината Финансиски извештаи и завршни сметки на јавните установи што ги основала.

#### Член 60

Комисијата за урбанизам, заштита на животна средина, локален економски развој, и туризам ги разгледува прашањата од урбанистичкото планирање, генералниот и деталните урбанистички планови и друга урбанистичка документација. Како и прашања од планирањето и програмирањето на локалниот економски развој. И прашањата од заштита на животната средина.

#### Член 61

Комисијата за општествени дејности разгледува прашања од развојот на мрежата на установи од областа на културата, спортот, социјалната и детската заштита, предучилишното образование, основното и средното образование, здравствената заштита, јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот и противпожарната заштита, заштитата и спасување какјо и прашања на соработка со други единици на локална самоуправа, со други органи и организации.

#### Член 62

Статутарно-правната комисија го утврдува предлогот на Статутот на Општината, ги разгледува иницијативите и предлозите за измени на Статутот, ја следи примената на Статутот и ги разгледува начелните прашања од статутарен карактер, го утврдува предлогот на Деловникот на Советот, подготвува мислења по предлог-законите

пërbërja dhe fushëveprimi i të cilave përcaktohet me aktin për formimin e tyre.

Komisionet përgatisin dhe i dorëzojnë Këshillit Program vjetor.

Fushëveprimi i komisioneve nga paragrafi 1 të këtij neni përcaktohet me Rregullore të Këshillit.

#### Neni 58

Komisionet e Këshillit:

- Diskutojnë për çështje nga fusha për të cilën janë formuar;
- I japin mendime Këshillit dhe Kryetarit të komunës;
- I shqyrtojnë propozimet e Kryetarit të komunës, nga anëtarët e Këshillit dhe iniciativat e qytetarëve nga fusha për të cilën janë formuar.

#### Neni 59

Komisioni për financa dhe buxhet i shqyrton çështjet në lidhje me financimin e Komunës, Buxhetin dhe llogarinë përfundimtare të Buxhetit të komunës, Raportet financiare dhe llogaritë përfundimtare të ndërmarrjeve publike të cilat i ka themeluar, si dhe çështjet nga planifikimi dhe programimi i zhvillimit ekonomik lokal.

#### Neni 60

Komisioni për urbanizëm, mbrojtje të mjedisit, zhvillim ekonomik lokal dhe turizëm shqyrton çështje të urbanistikës, planeve të përgjithshme dhe të detajuara urbanistike dhe dokumentacioneve të tjera urbanistike. Si dhe çështjet e planifikimit dhe programimit të zhvillimit ekonomik lokal. Dhe çështjet e mbrojtjes së mjedisit.

#### Neni 61

Komisioni për veprimtari shoqërore i shqyrton çështjet nga zhvillimi i rrjetit të institucioneve nga sfera e kulturës, sportit, mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve, arsimit parashkollor, fillor dhe arsimit të mesëm, mbrojtjes shëndetësore, sigurimit publik dhe sigurimit të komunikacionit dhe mbrojtjes kundërzjarrit, mbrojtjes dhe shpëtimit si dhe çështjet e

кои се однесуваат на Општинат, ги разгледува и другите општи акти од надлежност на Општината.

### **Член 63**

Комисијата за мандатни прашања избори и именувања, ги разгледува мандатно-имунитетните прашања и разгледува и подготвува предлози за избор, именување и разрешување во надлежност на општината.

### **Член 64**

Комисијата за јавни и комунални дејности и заштита на животната средина ги разгледува прашањата од работата на јавните служби (јавните установи и јавните претпријатија) на Општината, комуналното уредување на градот и населените места и прашањата од заштита на шивотната средина.

### **Член 65**

Комисијата за месна самоуправа го разгледува функционирањето на облиците на месна самоуправа и нивните органи, програмите за работа и други прашања поврзани со работата на облиците на месната самоуправа.

### **Член 66**

Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување на награди и признанија, разгледува и предлага планови, програми и одлуки во врска со одбележувањето на празници и манифестации, доделување на награди и признанија, изградба и чување на спомен-обележја и споменици, именување на улици, плоштади и сл.

### **Член 67**

Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените ги разгледува прашањата од родовата рамноправност со цел да развие и воспостави политика за родова еднаквост насочена кон оспособување на жените и мажите да учествуваат под еднакво ниво во социјалната, политичката и економската сфера.

### **Член 68**

bashkëpunimit me njësi tjera të vetëqeverisjes lokale me organe tjera dhe organizata.

### **Neni 62**

Komisioni statutor-juridik e përcakton propozimin e Statutit të Komunës, i shqyrton iniciativat dhe propozimet për ndryshim të Statutit, e përcjell zbatimin e Statutit dhe i shqyrton çështjet parimore me karakter statutor, e përcakton propozimin e Rregullores së Këshillit, përgatit mendime sipas propozim-ligjeve të cilët dedikohen Komunës, i shqyrton edhe aktet e tjera të përgjithshme nga kompetenca e Komunës.

### **Neni 63**

Komisioni për çështje mandatere, zgjedhje dhe emërime, i shqyrton çështjet mandatare-имунитетues dhe i shqyrton dhe përpilon propozimet për zgjedhje, emërime dhe shkarkime në kompetencë të komunës.

### **Neni 64**

Komisioni për veprimtari publike dhe komunale dhe mbrojtje e mjedisit jetësor i shqyrton çështjet nga puna e shërbimeve publike (institucionet publike dhe ndërmarrjet publike) të Komunës, rregullimit komunal të qytetit dhe vendbanimet

### **Neni 65**

Komisioni për vetëqeverisje vendore e shqyrton funksionimin e formave të vetëqeverisjes vendore dhe organeve të tyre, programet për punë dhe çështje tjera lidhur me punën e formave të vetëqeverisjes vendore.

### **Neni 66**

Komisioni për shënimin e festave dhe manifestimeve dhe ndarjen e çmimeve dhe mirënjohjeve, shqyrton dhe propozon plane, programe dhe vendime në lidhje me shënimin e festave dhe manifestimeve, ndarjen e çmimeve dhe mirënjohjeve, ndërtim dhe ruajtjen e pllakave përkujtimore dhe përmendoreve, emërimin e rrugëve, shesheve dhe ngj.

Комисијата за односи меѓу заедниците ги разгледува прашањата кои се однесуваат на односите меѓу заедниците застапени во општината и дава, мислења и предлози за начинот на нивното решавање.

Комисијата ја сочинуваат подеднаков број на претставници од секоја заедница застапена во Општината

## **2. Состав, избор и начин на работа на комисиите**

### **Член 69**

Комисиите на Советот се состојат од претседател и 4 члена.

### **Член 70**

Избор на претседател и членови на комисија на Советот се врши на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.

Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го дава предлогот од став 1 на овој член врз основа на претходно доставени предлози на политичките партии застапени во Советот, при што води сметка за примена на принципот за нивна пропорционална застапеност во комисиите, имајќи го предвид вкупниот број на комисиите на Советот.

Изборот на претседател и членови на комисија се врши со мнозинство од присутните членови на Советот.

### **Член 71**

Предлог за разрешување на претседател и членови на комисија може да даде Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања најмалку 3 (три) членови на Советот и претседателот на Советот.

По предлогот за разрешување одлучува Советот, со јавно гласање, со мнозинство на присутните членови на Советот.

### **Член 72**

Избор заради промена на поодделен член на

### **Neni 67**

Komisioni për barazi gjinore mes grave dhe burrave i shqyrton çështjet nga barazia gjinore me qëllim që të zhvillohet dhe rivendosjes së politikave për barazi gjinore drejtuar ndaj stërvitjes së grave dhe burrave në pjesëmarrjen e nivelit të barabartë në sferën sociale, politike dhe ekonomike.

### **Neni 68**

Komisioni për marrëdhënie ndërmjet komuniteteve i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve të përfaqësuara në komunë dhe jep mendime dhe sugjerime për zgjidhjen e tyre.

Komisioni përbëhet nga një numër i barabartë përfaqësuesish nga çdo komunitet i përfaqësuar në Komunë.

## **2. Përbërja, zgjedhja dhe mënyra e punës së komisioneve**

### **Neni 69**

Komisionet e Këshillit përbëhen nga kryetari dhe 4 anëtarë.

### **Neni 70**

Zgjedhja e kryetarit dhe anëtarit të komisionit të Këshillit bëhet me propozimin e Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërimë.

Komisioni për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërimë e jep propozimin nga paragrafi 1 i këtij neni në bazë të propozimeve të paraqitura paraprakisht të partive politike të përfshira në Këshill, me ç'rast mban llogari për zbatimin e parimit të përfshirjes së tyre proporcionale në komisionet, duke pasur parasysh numrin e përgjithshëm të komisioneve të Këshillit.

Zgjedhja e kryetarit dhe anëtarëve të komisionit bëhet me shumicën nga anëtarët e pranishëm të Këshillit.

### **Neni 71**

Propozim për shkarkimin e kryetarit dhe të

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**  
**Бр./ Nr. 26 Дт/Dt. 05.06.2023 стр/faq31**

комисија се врши на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, при што не може да се наруши принципот на пропорционална застапеност на партиите во комисиите.

**Член 73**

Комисијата работи на седници.

Дневниот ред на седницата на комисијата се утврдува на почетокот на седницата.

**Член 74**

Комисијата може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството членови на комисијата.

Комисијата одлучува со мнозинство гласови на присутните членови.

**Член 75**

Ако одлучи да му поднесе извештај или предлог на Советот, комисијата определува свој известител, кој по налог на комисијата, по сопствена иницијатива или по барање на Советот, на седницата на Советот ќе го образложи ставот или предлогот на комисијата.

**Член 76**

На седницата на комисијата задолжително присуствува претставник на предлагачот на материјалот што се разгледува.

Претставникот на предлагачот има право на седницата на комисијата да учествува во разгледувањето на предлогот што го поднел.

**Член 77**

Комисијата има право од предлагачот да бара известување, појаснување, како и други податоци што и се потребни за работа, а со кои предлагачот располага или е должен да ги собира и евидентира.

**Член 78**

На седниците на комисијата може да присуствуваат и да учествуваат претставници на органи, организации, заедници и здруженија, како

анëтарëve të komisionit mund të jep Komisioni për çështjet mandatare, zgjedhje dhe emërimë, më së paku 3 (tre) anëtarë të Këshillit dhe kryetari i Këshillit.

Në bazë të propozimit për shkarkim vendos Këshilli, me votim publik, me shumicën e anëtarëve të pranishëm të Këshillit.

**Neni 72**

Zgjedhje për shkak të ndërrimit të ndonjë anëtarit të komisionit bëhet me propozimin e Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërimë, me ç'rast nuk mundet të cenohet parimi i përfshirjes proporcionale të partive në komisionet.

**Neni 73**

Komisioni punon në seanca.

Rendi i ditës së seancave të komisionit përcaktohet në fillim të seancës.

**Neni 74**

Komisioni mund të punojë nëse në seancë janë të pranishëm shumica e anëtarëve të komisionit.

Komisioni vendos me shumicë votash nga anëtarët e pranishëm.

**Neni 75**

Nëse Komisioni vendos t'i paraqesë raport apo propozim Këshillit, përcakton raportuesin e vet, i cili me direktivat e Komisionit, me iniciativën e vet apo me kërkesën e Këshillit në seancën e Këshillit do ta argumentojë qëndrimin ose propozimin e komisionit.

**Neni 76**

Në seancën e komisionit në mënyrë të obligueshme merr pjesë edhe një përfaqësues i propozuesit të materialit që shqyrtohet.

Përfaqësuesi i propozuesit ka të drejtë që në seancën e komisionit të merr pjesë në shqyrtimin e propozimit që e ka dhënë.

**Neni 77**

Komisioni ka të drejtë nga propozuesi të kërkojë njoftim, sqarim, si dhe të dhëna të tjera që i

и научни, стручни и јавни работници, заради изнесување на нивни мислења по прашањата што се разгледуваат на седницата на комисијата.

Поканата до лицата од ставот 1, на овој член ја доставува претседателот или овластен службеник од администрацијата по претходна консултација со членовите на комисијата, по електронски пат по телефон или смс порака.

### **3. ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА**

#### **Член 79**

За извршување на работите од надлежност на органите на Општината се организира Општинска администрација.

Општинската администрација се организира во сектори и одделенија и ТППЕ -Дебар.

Општината може да организира Општински инспекторат заради вршење на инспекциски надзор над вршењето на работите од нејзина надлежност.

Организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на Општинската администрација ги утврдува Советот врз основа на предлог на Градоначалникот.

#### **Член 80**

Пополнувањето на работно место на административни службеници и помошнотеничките лица се врши преку спроведување на постапка на начин утврдена со закон.

#### **Член 81**

Општинската администрација,

- Ги подготвува актите на Советот и Градоначалникот,
- Ги подготвува седниците на Советот како и седниците на неговите постојани и повремени комисији,
- Врши стручни работи за Советот и за Градоначалникот,
- Го води сметководството на Општината,
- Ја следи проблематиката во областите од надлежност на Општината врши анализа, на состојбата и дава иницијативи и предлози за нивно решавање,
- Доставува Информации и податоци во врска со активностите на Општината, на барање на

невојитен пèр пунè, e тè cилат i posedon propozuesi apo èshtë i obliguar t'i grumbullojë apo evidentojë.

#### **Neni 78**

Në seancat e komisionit mund të jenë të pranishëm dhe të marrin pjesë në punën e tyre përfaqësues të organeve, organizatave, bashkësive dhe shoqatave, si dhe punonjës të tjerë shkencorë, profesionalë dhe publikë, ashtu që t'i paraqesin mendimet e tyre lidhur me çështjet që shqyrtohen në seancën e komisionit.

Ftesën personave nga paragrafi 1 të këtij neni e dorëzon Kryetari ose nëpunësi i autorizuar nga administrata në konsultim paraprak me anëtarët e komisionit, në formë elektronike, me telefon ose sms porosi.

### **3.ADMINISTRATA KOMUNALE**

#### **Neni 79**

Për realizimin e punëve nga kompetenca e organeve të Komunës organizohet Administrata komunale.

Administrata komunale organizohet në Sektorë dhe Njësi dhe NJTZF – Dibrës.

Komuna mund të organizojë Inspektorat komunale për shkak të ushtrimit të mbikëqyrjes inspektuese mbi ushtrimin e punëve nga kompetenca e saj.

Organizimi, fushëveprimi dhe mënyra e realizimit të detyrave të Administratës komunale i përcakton Këshilli në bazë të propozimit të Kryetarit të komunës.

#### **Neni 80**

Plotësimi i vendeve të punës së nëpunësve administrativ dhe personave ndihmës-technik kryhet përmes realizimit të procedurës në mënyrë të përcaktuar me ligj.

#### **Neni 81**

Administrata komunale

- I përpilon aktet e Këshillit dhe Kryetarit të komunës,
- I përgatit seancat e Këshillit si dhe seancat e komisioneve të saja ekzistuese dhe të



надлежните органи или врз основа на Закон.

- Ракува со документите на Општината, и ги чува се до нивно уништување, односно предавање во државниот архив на Република Македонија и
- Врши и други работи што ќе и ги определи Советот и Градоначалникот.

#### IV. Вршење на работи според начелото на супсидијарност

##### Член 82

Општината, во рамките на законот, во согласност со начелото на супсидијарност, има право на своето подрачје да спроведува иницијативи во врска со сите прашања од значење за Општината, што не се исклучени од нејзина надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт.

Определувањето на работите од став 1 на овој член, дефинирањето на нивната содржина, начинот и постапката на нивното вршење се уредуваат со посебни одлуки на Советот, по предлог на градоначалникот.

##### Член 83

###### Општината може да доделува награди.

Наградите се доделуваат како знак на признание за постигнати остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општината и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, културата, образованието, здравствената заштита, социјалната заштита, спортот, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

##### Член 84

përkohshme,

- Kryen punë profesionale për Këshill dhe për Kryetarin e komunës,
- E udhëheq kontabilitetin e Komunës,
- E përcjell problematikën në sferat nga kompetenca e Komunës, kryen analiza në gjendjen dhe jep iniciativa dhe propozime për zgjidhjen e tyre,
- Dorëzon Informacione dhe të dhëna në lidhje me aktivitetet e Komunës, në kërkesë të organeve kompetente ose në bazë të Ligjit.
- Drejton me dokumentet e Komunës dhe i ruan deri në asgjësimin e tyre, respektivisht dorëzimit në arkivin shtetëror të Republikës së Maqedonisë dhe -Ushtron edhe punë tjera të cilët i përcakton Këshilli dhe Kryetari i komunës.

#### IV. Kryerja e punëve sipas parimit të subsidiaritetit

##### Neni 82

Komuna, në suazat e ligjit, në pajtueshmëri me parimin e subsidiaritetit, ka të drejtë që në rajonin e vet të zbatojë iniciativa lidhur me të gjitha çështjet me rëndësi për Komunën, që nuk janë të përjashtuara nga kompetencat e saj ose që nuk janë në kompetencat e organeve të pushtetit shtetëror.

Përcaktimi i punëve nga paragrafi 1 të këtij neni, definimi i përmbajtjes së tyre, mënyra dhe procedura e kryerjes së tyre, rregullohen me vendime të posaçme të Këshillit, me propozimin e kryetarit të komunës.

##### Neni 83

###### Komuna mund të ndajë shpërblime.

Shpërblimet ndahen në shenjë mirënjohjeje për rezultatet e arritura që paraqesin kontribut të posaçëm për zhvillimin e Komunës dhe të përparimit të saj të gjithmbarshëm si dhe për afirmimin në sferën e zhvillimit ekonomik,

## СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 26 Дт/Dt. 05.06.2023 стр/faq34

Наградата може да се доделува на физички и правни лица од Општината, Републиката и од други држави, како и на меѓународни организации и асоцијации или нивни претставници.

### Член 85

Наградата ја доделува Комисијата формирана од Советот на општината.

Средства за наградата се обезбедуваат од Буџетот на Општината и од други извори на приходи.

### Член 86

Општината може да востановува други награди и признанија.

## V. Поединечни акти

### Член 87

Советот и Градоначалникот во рамките на својата надлежност донесуваат поединечни акти.

Советот донесува решение за избор и именување, одлуки, заклучоци и други акти.

Градоначалникот на општината донесува решение, одлуки, заклучоци и други поединечни акти.

## VI. Информирање на граѓаните и слободен пристап до информации од јавен карактер

### а) Информирање на граѓаните

### Член 88

Органите на Општината, комисиите на Советот на Општината и јавните претпријатија и установи основани од Општината ги информираат граѓаните за одлуките и своите активности кои се од непосредно значење за животот и работата на граѓаните во Општината и за други информации од јавен интерес.

Граѓаните се информираат за:

- прописите кои ги донесува Советот на

shkencor, artistik, kulturor, arsimor, atë të mbrojtjes shëndetësore, të mbrojtjes sociale, sportit, mbrojtjes dhe përparimit të ambientit jetësor dhe të natyrës si dhe në sfera të tjera.

### Neni 84

Shpërblimi mund t'u ndahet personave fizik dhe juridik nga Komuna, Republika dhe shtete të tjera, si dhe organizatave ndërkombëtare dhe asociacioneve apo përfaqësuesve të tyre.

### Neni 85

Shpërblimin e ndan komisioni i formuar nga Këshilli i komunës.

Mjetet për shpërblimin sigurohen nga Buxheti i Komunës dhe nga burimet tjera të të ardhurave.

### Neni 86

Komuna mund të ndajë edhe shpërblime dhe mirënjohje tjera.

## V. Akte individuale

### Neni 87

Këshilli dhe Kryetari në suazat e kompetencave të veta miratojnë акте individuale.

Këshilli miraton aktvendim për zgjedhje dhe emërime, vendime, konkluzione dhe акте tjera.

Kryetari i komunës miraton aktvendim, vendime, konkluzione dhe акте tjera individuale.

## VI. Informimi i qytetarëve dhe qasja e lirë në informatat me karakter publik

### а) Informimi i qytetarëve

### Neni 88

Organet e Komunës, komisionet e Këshillit të komunës dhe ndërmarrjet dhe institutet publike të themeluara nga Komuna i informojnë qytetarët me vendimet dhe активitetet e veta që janë me

- Општината;
- начинот и условите за остварување на нивните права;
- обврските на граѓаните кои произлегуваат од надлежност на Општината;
- плановите, проектите и програмите кои се во подготовка а се од значење за развојот на Општината;
- услугите кои ги добиваат од јавните служби и градската администрација и начинот на нивно добивање;
- приходите кои се остваруваат во Општината и начинот на нивна распределба и трошење;
- јавните набавки;
- именувањето на директори и претставници во управните одбори на јавните претпријатија и установи;
- други информации кои произлегуваат од надлежноста на органите на Општината и јавните претпријатија и установи во согласност со закон.

#### Член 89

Информирањето на граѓаните се врши редовно, без надоместок, преку:

- издавање службен гласник на Општината;
- издавање и дистрибуција до граѓаните на месечни информативни билтени;
- објавување на публикации;
- информативни канцеларии водени од општинската администрација и јавните служби основани од Општината;
- огласни табли (во простории на Општината, јавните претпријатија и установи, месната самоуправа);
- веб страницата на општината;
- јавни трибини;
- средствата за јавно информирање и
- на друг соодветен начин кој е најповолен за информирање на јавноста.

#### Член 90

Информирањето на граѓаните се врши на службените јазици кои се користат во Општината.

Советот на Општината со посебна одлука може да утврди за одредени информации да се информира и на јазикот кој не е службен јазик во

рëndëси të drejtpërdrejtë për jetën dhe punën e qytetarëve në Komunë dhe me informata tjera me interes publik.

Qytetarët informohen për:

- dispozitat që i miraton Këshilli i Komunës;
- mënyrën dhe kushtet për realizimin e të drejtave të tyre;
- obligimet e qytetarëve që dalin nga kompetencat e Komunës;
- planet, projektet dhe programet që janë në përgatitje e sipër kurse janë me rëndësi për zhvillimin e Komunës;
- shërbimet që i marrin nga shërbimet publike dhe administrata e qytetit dhe me mënyrën e marrjes së tyre;
- të ardhurat që realizohen në Komunë dhe mënyrën e shpërndarjes dhe shpenzimit të tyre;
- furnizimet publike;
- emërimin e drejtorëve dhe përfaqësuesve në këshillat drejtuese të ndërmarrjeve dhe instituteve publike;
- si dhe informata të tjera që dalin nga kompetencat e organeve të Komunës dhe të ndërmarrjeve e instituteve publike në pajtueshmëri me ligjin.

#### Neni 89

Informimi i qytetarëve bëhet në mënyrë të rregullt, pa kompensim përmes:

- botimit të gazetës zyrtare të Komunës;
- botimit dhe distribuimit deri te qytetarët të buletineve mujore informative;
- botimit të publikimeve;
- të zyrave informative të udhëhequra nga administrata komunale dhe shërbimet publike të themeluara nga Komuna;
- të tabelave të shpalljes (në hapësirat e komunës të ndërmarrjeve dhe instituteve publike dhe të vetëvendosjes vendore);
- veb faqja e komunës;
- tribunave publike;
- mjeteve për informim publik; dhe
- mënyrave tjera adekuate më të volitshme për informimin e opinionit.

Општината, а го зборуваат дел од жителите на Општината.

**б) Слободен пристап до информациите од јавен карактер**

**Член 91**

Во Општината се обезбедува правото на слободен пристап до информации од јавен карактер со кои располагаат органите на Општината (Советот и градоначалникот), јавните претпријатија и установи основани од Општината и правни и физички лица кои вршат јавни овластувања доверени од Општината (во натамошниот текст: иматели на информации).

По исклучок, во случаи утврдени со закон, правото на слободен пристап до некои информации со кои располагаат имателите на информации од став 1 на овој член, може да биде ограничен или да се обезбеди делумен пристап.

**Член 92**

За информации со кои располагаат и до кои се обезбедува слободен пристап, имателите на информации востановуваат и водат листа на информации која се објавува на начин кој е достапен за барателите на информации.

За листата на информации и условите и начинот на слободен пристап до информациите, граѓаните се известуваат преку огласна табла или на друг погоден начин.

Имателите на информации се должни редовно на секои три месеци да ја ажурираат листата на информации од јавен карактер со кои располагаат.

Листата на информации од јавен карактер за органите на Општината ја предлага градоначалникот, а ја утврдува Советот.

Листата на информации од јавен карактер за јавните претпријатија и установи основани од Општината ја утврдува управниот одбор на предлог на директорот.

**Член 93**

Постапката за остварување на правото на слободен пристап до информации се остварува во согласност со закон.

Градоначалникот на Општината создава

**Neni 90**

Informimi i qytetarëve bëhet në gjuhët zyrtare që përdoren në Komunë.

Këshilli i Komunës me vendim të posaçëm mund të caktojë që për disa informata, informimi të bëhet edhe në gjuhën që nuk është gjuhë zyrtare në Komunë e që atë e flasin një pjesë e banorëve të Komunës.

**b) Qasja e lirë në informatat me karakter publik**

**Neni 91**

Në Komunë sigurohet e drejta e qasjes së lirë në informatat me karakter publik me të cilat posedojnë organet e Komunës (Këshilli dhe kryetari i Komunës), ndërmarrjet dhe institutet publike të themeluara nga Komuna si dhe subjekte juridike dhe fizike që kanë kompetenca publike të besuara nga komuna (në tekstin e mëtutjeshëm poseduesit e informatave).

Me përjashtim në raste të përcaktuara me ligj, e drejta e qasjes së lirë në disa informata të cilat i posedojnë poseduesit e informatave nga paragrafi 1 të këtij neni, mund të jetë e kufizuar ose të sigurojë qasje të pjesërishtme.

**Neni 92**

Për informatat të cilat i posedon dhe ndaj të cilave sigurohet qasje e lirë, poseduesit e informatave formojnë dhe udhëheqin listën e informatave e cila shpallet në mënyrë të kapshme për kërkuesit e informatave.

Për listën e informatave dhe për kushtet dhe mënyrën e qasjes së lirë në informatat, qytetarët informohen përmes tabelës së shpalljes ose në mënyrë tjetër të volitshme.

Poseduesit e informatave janë të obliguar rregullisht çdo tre muaj ta azhurojnë listën e informatave me karakter publik të cilat i posedojnë.

Listën e informatave me karakter publik për organet e Komunës, e propozon Kryetari i Komunës kurse e përcakton Këshilli.

Listën e informatave me karakter publik për ndërmarrjet dhe institutet publike të themeluara nga Komuna e përcakton Këshilli drejtues me propozimin e drejtorit.

услови и презема мерки пропишани со закон, за остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат Советот на Општината и администрацијата.

Директорот на јавното претпријатие и јавната установа основана од Општината создава услови и презема мерки пропишани со закон, за остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат согласно статутот на претпријатието и установата

#### **Член 94**

Слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат имателите на информации имаат сите правни и физички лица (во натамошниот текст: барател на информацијата).

Слободниот пристап до информации се остварува во законски утврдениот рок:

-со увид во документите со кои располага имателот на информацијата;

-со добивање препис, фотокопија или електронски запис од документите со кои располага имателот на информацијата.

Имателот на информацијата за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите определува службено лице.

#### **Член 95**

Барателот на информацијата за извршениот увид или добиениот препис, фотокопија од електронски запис на информацијата, плаќа соодветен надоместок во висина на материјалните трошоци, утврдени на начин уреден со закон.

Барателот на информацијата при поднесувањето на барањето се известува за плаќањето и висината на соодветниот надоместок.

#### **Член 96**

Барателот на информација има право на жалба до надлежниот орган за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер доколку имателот на информацијата не ја достави бараната информација.

#### **Член 97**

#### **Neni 93**

Procedura për realizimin e të drejtës së qasjes së lirë në informatat realizohet në pajtueshmëri me ligjin.

Kryetari i Komunës krijon kushte dhe ndërmerr masat e parapara me ligj, për realizimin e të drejtës së qasjes së lirë në informatat me karakter publik të cilat i posedojnë Këshilli dhe administrata e Komunës.

Drejtori i ndërmarrjes dhe institutit publik të themeluar nga Komuna, krijon kushte dhe ndërmerr masa që i parasheh ligji, për realizimin e të drejtës së qasjes së lirë në informatat me karakter publik të cilat i posedon në pajtueshmëri me statutin e ndërmarrjes dhe institutit.

#### **Neni 94**

Qasje të lirë në informatat me karakter publik me të cilat disponon poseduesi i informatave, kanë të gjithë subjektet juridike dhe fizike (në tekstin e mëtutjeshëm: kërkuesi i informatave).

Qasja e lirë në informatat realizohet në afatin e caktuar ligjor:

-me shikimin e dokumenteve të cilat i posedon poseduesi i informatave;

-me marrjen e ekzemplarit apo shënimit elektronik nga dokumentet të cilat i posedon poseduesi i informatave.

Poseduesi i informatave për ndërmjetësim gjatë realizimit të së drejtës së qasjes së lirë në informatat, cakton një person zyrtar.

#### **Neni 95**

Kërkuesi i informatave për shikimin e kryer apo ekzemplarit të marrë, fotokopjen nga shënimi elektronik i informatës, paguan një kompensim adekuat në lartësi të shpenzimeve materiale, të përcaktuara në mënyrën e rregulluar me ligj.

Kërkuesi i informatës gjatë paraqitjes së kërkesës, informohet për pagimin e lartësisë së kompensimit përkatës.

#### **Neni 96**

Kërkuesi i informatës ka të drejtë ankese në organin kompetent për mbrojtjen e të drejtës së

Советот на Општината усвојува годишен извештај за остварувањето на правото на слободен пристап до информациите во минатата година во Општината.

Годишниот извештај за остварувањето на слободен пристап до информации го подготвува градоначалникот на Општината и го доставува до Советот, најдоцна до 31 јануари во тековната година.

Извештајот од став 1 на овој член ги содржи и податоците за остварениот слободен пристап до информациите со кои располагаат и јавните служби кои ги формира Општината.

Извештајот од ставот 1, по усвојувањето се доставува до надлежниот орган за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

## **VII. Исклучување на јавноста од седниците на Советот**

### **Член 98**

Советот може да работи без присуство на јавноста само во случаи определени со закон и овој статут, како и кога тоа ќе го предложат градоначалникот, претседателот на Советот или најмалку 1/3 (третина) членови на Советот.

Исклучувањето на јавноста може да се бара, кога прашањето за кое се расправа има допирни точки со јавниот морал; кога може да ги загрози интересите на определена личност или има допирни точки со одбраната и сигурноста на граѓаните.

По предлогот од став 1 на овој член, Советот одлучува без претрес, со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

## **VIII. Претставки и предлози**

### **Член 99**

Физичките и правните лица имаат право да поднесуваат претставки и предлози што се однесуваат на работата на органите на Општината и администрацијата.

### **Член 100**

qasjes së lirë në informatat e karakterit publik nëse poseduesi i informatës nuk ia jep informatën e kërkuar

### **Neni 97**

Këshilli i Komunës miraton raportin vjetor për realizimin e të drejtës së qasjes së lirë në informatat për vitin e kaluar në Komunë.

Raportin vjetor për realizimin e qasjes së lirë në informatat e përgatit Kryetari i Komunës, i cili ia dërgon Këshillit, më së voni deri më 31 janar në vitin rrjedhës.

Raporti nga paragrafi 1 të këtij neni i përmban të dhënat për qasjen e lirë të realizuar në informatat me të cilat posedojnë edhe shërbimet publike të cilat i formon Komuna.

Raporti nga paragrafi 1 pas miratimit i dërgohet deri te organi kompetent për mbrojtjen e të drejtës së qasjes së lirë në informatat me karakter publik.

## **VII. Përjashtimi i opinionit nga seancat e Këshillit**

### **Neni 98**

Këshilli mund të punojë pa praninë e opinionit vetëm në raste të caktuara me ligj dhe me këtë statut, si dhe kur atë do ta propozojnë Kryetari i Komunës, kryetari i Këshillit ose më së paku 1/3 (një e treta) anëtarë të Këshillit.

Përjashtimi i opinionit mund të kërkohet, kur çështja për të cilën diskutohet, ka pika prekëse me moralin publik; kur mund t'i rrezikojë interesat e një personi të caktuar apo të ketë pika prekëse me mbrojtjen dhe sigurinë e qytetarëve.

Sipas propozimit nga paragrafi 1 të këtij neni, Këshilli vendos pa debat, me shumicën e dy të tretave të votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit.

## **VIII. Parashtrësia dhe propozime**

### **Neni 99**

Претставките и предлозите се поднесуваат во писмена форма или усно на записник пред овластено лице во администрацијата.

За претставките и предлозите не се плаќа такса.

#### **Член 101**

Подносителот не смее да трпи штетни последици поради поднесувањето претставка или предлог, ниту поради тоа може да биде повикан на одговорност.

#### **Член 102**

Градоначалникот, во зависност од содржината на претставката, односно предлогот овластува еден или повеќе службеници да постапат по претставката, односно предлогот.

Постапувањето по претставката, односно предлогот опфаќа прибирање на податоци, известувања и мислења за околностите што се од значење за правилно оценување на основаноста на претставката или за оправданоста на предлогот, како и преземање на потребни мерки за отстранување на евентуална повреда на правото на подносителот или повреда на јавен интерес.

#### **Член 103**

Градоначалникот е должен во што е можно покус рок, а најдоцна во рок од 60 дена од денот на приемот на претставката, односно предлогот, на подносителот да му достави одговор.

### **IX. Јавни трибини, анкети и предлози од граѓаните**

#### **Член 104**

Органите на Општината, заради утврдување политика во определена област, преземање мерки за разрешување на прашања и проблеми од значење за граѓаните од подрачјето на Општината, како и при предлагање на одредени акти од своја надлежност може да организираат јавна трибина, да спроведат анкета или да прибираат предлози од граѓаните.

Видот, постапката, начинот и времето на организирање на формите на непосредно учество

Subjektet fizike dhe juridike kanë të drejtë të paraqesin parashtrësia dhe propozime që kanë të bëjnë me punën e organeve dhe administratën e komunës.

#### **Neni 100**

Parashtrësia dhe propozimet paraqiten në formë të shkruar apo gojarisht në procesverbal para personit të autorizuar në administratë.

Për parashtrësia dhe propozimet nuk paguhet tatim.

#### **Neni 101**

Paraqitësi nuk guxon të përjetojë pasoja të dëmshme për shkak të paraqitjes së parashtrësës apo propozimit e as që mund të thërritet në përgjegjësi për atë gjë.

#### **Neni 102**

Kryetari i Komunës, varësisht nga përmbajtja e parashtrësës gjegjësisht e propozimeve, autorizon një apo disa nëpunës të veprojnë lidhur me parashtrësën gjegjësisht propozimin.

Vepri lidhur me parashtrësën gjegjësisht propozimin, përfshin grumbullimin e të dhënave, informatave dhe mendimeve për rrethanat që janë me rëndësi për vlerësimin e drejtë të bazës së parashtrësës ose për arsyeshmërinë e propozimit, si dhe ndërmarrjen e masave të nevojshme për evitim e cenimit eventual të së drejtës së paraqitësit apo të cenimit të interesit publik.

#### **Neni 103**

Kryetari i Komunës është i obliguar që në afat sa më të shkurtër që mundet, kurse më së voni në afat prej 60 ditësh nga dita e marrjes së parashtrësës gjegjësisht propozimit, paraqitësit t'i jep përgjigje.

### **IX. Tribuna publike, anketa dhe propozime të qytetarëve**

#### **Neni 104**

Organet e komunës për shkak të përcaktimit të politikës në një sferë të caktuar, marrjes së masave për zgjidhjen e çështjeve dhe problemeve

на граѓаните од став 1 на овој член се уредува со акт на органот што ја организира.

За организирањето јавна трибина, спроведувањето анкета и прибирањето предлози од граѓаните се објавува соопштение во средствата за јавно информирање, во кое се назначува видот, целта, предметот и други податоци важни за организирање на соодветната форма на непосредно учество на граѓаните и се повикуваат заинтересираните за учество во истите.

Организирањето јавна трибина, спроведувањето анкета и прибирањето предлози од граѓаните, може да се врши во соработка со други општини и со облиците на месна самоуправа.

За јавната трибина, анкетата или предлозите на граѓаните се изготвува извештај.

#### **Член 105**

При организирање јавна трибина, спроведување анкета и прибирање предлози од граѓаните ќе се обезбеди:

- текст на документот или нацрт на одлука и друг општ акт објавен на погоден начин за да им биде достапен на граѓаните и на други заинтересирани субјекти;
- собирање и разгледување на мислењата и предлозите што биле изнесени и
- изготвување на извештај.

#### **Член 106**

Начинот и постапката на организирањето јавна трибина, спроведувањето анкета и прибирањето предлози од граѓаните се уредува со Деловникот.

#### **Член 107**

##### **Референдум**

Референдум распишува советот на општината, по сопствена иницијатива и на предлог од најмалку 20% од граѓаните од општината, .

Советот може да распише референдум на локално ниво за прашања од негова надлежност за кои со закон е овластен да одлучува.

Одлуката за распишување на референдум на

me rëndësi për qytetarët nga rajoni i Komunës, si dhe gjatë propozimit të akteve të caktuara nga kompetencat e veta mund të organizojnë tribunë publike, të bëjnë anketa apo të grumbullojnë propozime nga qytetarët.

Lloji, procedura, mënyra dhe koha e organizimit të formave të pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve nga paragrafi 1 të këtij neni, rregullohet me akt të organit që e organizon.

Për organizimin e tribunave publike, zbatimin e anketave dhe marrjen e propozimeve të qytetarëve, shpallet kumtesë në mjetet e informimit publik, në të cilën shënohet lloji, qëllimi, lënda dhe të dhënat tjera të rëndësishme për organizimin e formës adekuate të pjesëmarrjes së drejtpërdrejt të qytetarëve dhe thërriten të interesuarit të marrin pjesë në to.

Organizimi i tribunave publike, realizimi i anketave dhe marrja e propozimeve nga qytetarët, mund të bëhet në bashkëpunim me komunat tjera dhe me format e vetëvendosjes vendore.

Për tribunat publike, anketat apo propozimet e qytetarëve përgatitet raport.

#### **Neni 105**

Gjatë organizimit të tribunave, zbatimit të anketave apo grumbullimit të propozimeve nga qytetarët sigurohet:

- teksti i dokumentit apo projekti i vendimit dhe akt tjetër i përgjithshëm i shpallur në mënyrë adekuate që të kenë qasje qytetarët dhe subjektet tjerë të interesuar;
- marrjen dhe shqyrtimin e mendimeve dhe propozimeve të dhëna dhe
- përgatitjen e raportit.

#### **Neni 106**

Mënyra dhe procedura e organizimit të tribunës publike, zbatimit të anketës dhe grumbullimit të propozimeve të qytetarëve, rregullohen me Rregulloren.

#### **Neni 107**

##### **Referendum**

Referendum shpall Këshilli i komunës, në iniciativë personale dhe në propozim të më së paku 20% nga qytetarët e komunës.

Këshilli mund të shpall referendum në nivel lokal



локално ниво се објавува во службеното гласило на општината, и преку средствата за јавно информирање на начин утврден со статутот.

Од денот на објавувањето на одлуката за распишување на референдум во службеното гласило на општината, до денот на одржувањето на референдумот на локално ниво не можат да поминат помалку од 25 ниту повеќе од 40 дена. Референдум на локално ниво може да се распише за донесување пропис, за прашања што треба да се уредат во општината, (претходен референдум) или за преоценување на пропис што претходно е донесен (дополнителен референдум).

Референдум на локално ниво не може да се распише за прашања што се однесуваат на буџетот и завршната сметка на буџетот на општината, и за организацијата на општинската администрација. Референдум на локално ниво не може да се распише за прашања за кои советот одлучува со мнозинство гласови од присутните членови на советот при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови на советот кои припаѓаат на заедниците што не се мнозинско население во општината.

Советот на општината, , е должен во рок од 60 дена по објавувањето на резултатите од референдумот да го уреди прашањето, по кое се одлучувало на референдумот во согласност со резултатите од референдумот.

## **X. Извршување на обврските од областа на одбраната во воена состојба**

### **Член 108**

Во воена состојба, органите на Општината:

- продолжуваат да ги извршуваат работите утврдени со закон и
- преземаат мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра на своето подрачје од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив.
- Општината се подготвува за извршување на обврските од став 1 на овој член преку:
- планирање и организирање на мерките за заштита и спасување за свои потреби;
- формирање единици и штабови за цивилна

пër çështjet nga kompetenca e sa për të cilët me ligj është autorizuar të vendos.

Vendim për shpalljen e referendumit në nivel lokal publikohet në informatorin zyrtar të komunës, dhe përmes mjeteve për informim publik në mënyrë të përcaktuar me Statut.

Nga dita e publikimit të Vendimit për shpalljen e referendumit në Informatorin zyrtar të komunës, deri në ditën e mbajtjes së referendumit në nivel lokal nuk mund të kalojnë më pak se 25 e as më shumë se 40 ditë. Referendum në nivel lokal mund të shpallet për miratimin e dispozitës, për çështje të cilat duhet të rregullohen në komunë (referendum paraprak) ose për vlerësimin e dispozitës që paraprakisht është miratuar (referendum plotësues).

Referendum në nivel lokal nuk mund të shpallet për çështje të cilët dedikohen buxhetit dhe llogarisë përfundimtare të buxhetit të komunës dhe për organizimin e administratës komunale. Referendum në nivel lokal nuk mund të shpallet për çështje për të cilët këshilli vendos me shumicë votash nga anëtarët e pranishëm të këshillit ku duhet patjetër të ketë shumicë votash nga anëtarët e pranishëm të këshillit të cilët i përkjasin bashkësive që nuk janë shumicë në komunë.

Këshilli i komunës është i obliguar në afat prej 60 ditëve pas publikimit të rezultateve nga referendumi ta rregullojë çështjen, sipas të cilëve është vendosur në referendum në pajtim me rezultatet e referendumit.

## **X. Kryerja e obligimeve nga sfera e mbrojtjes në gjendje lufte**

### **Neni 108**

Në gjendje lufte, organet e Komunës:

- vazhdojnë t'i kryejnë punët e përcaktuara me ligj, dhe
- ndërmarrin masa për mbrojtjen dhe shpëtimin e qytetarëve dhe të begative materiale në rajonin e vet nga shkatërrimet luftarake, fatkeqësitë elementare natyrore dhe fatkeqësitë tjera si dhe nga pasojat e shkaktuara prej tyre.
- Komuna përgatitet për kryerjen e obligimeve nga paragrafi 1 të këtij neni

- заштита, во согласност со закон и прописи засновани на закон;
- обучување за одбрана, односно вклучување во активности за стекнување на неопходни воено-стручни и други знаења за учество во одбраната;
- преземање мерки, активности и постапки за заштита и чување на тајноста на податоците, информациите и документите од областа на одбраната, во согласност со закон и прописи засновани на закон;
- координација и соработка со другите општините.

## XI. Начин на објавување на прописите на Советот

### Член 109

Прописите на Советот се објавуваат во службеното гласило на Општината, пред да влезат во сила **и на WEB страната на Општината.**

Службено гласило на Општината е “Службен гласник на Општината Дебар”.

Во службеното гласило на Општината може да се објавуваат и прописи на други општини.

### Член 110

Прописите на Советот влегуваат во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општината”, а по исклучок што го утврдува Советот, најрано со денот на објавувањето.

Прописите на Советот можат да влезат во сила и во покус рок од осум дена ако:

- причините поради кои се предлага донесувањето на прописот и целите што се сака да се постигнат со неговото донесување се од итен и неодолен карактер;
- не создаваат материјални обврски за граѓаните и правните лица;
- прашањата што се регулираат се од сферата на одбраната, заштитата и спасувањето и

përmes:

- planifikimit dhe organizimit të masave për mbrojtjen dhe shpëtimin për nevojat e veta;
- formimit të njërive të shtabeve të mbrojtjes civile, në pajtueshmëri me ligjin dhe rregullat e themeluara me ligj;
- stërvitjes për mbrojtje, gjegjësisht kyçjes në aktivitetet për fitimin e njohurive të domosdoshme luftarake-profesionale dhe të njohurive tjera për pjesëmarrje në mbrojtje;
- ndërmarrjes së masave, aktiviteteve dhe veprimeve tjera për mbrojtjen dhe ruajtjen e fshehtësisë të të dhënave, informatave dhe dokumenteve nga sfera e mbrojtjes, në pajtueshmëri me ligjin dhe rregullat e themeluara me ligj;
- koordinimit dhe bashkëpunimit me komunitat tjera.

## XI. Mënyra e shpalljes së rregullave të Këshillit

### Neni 109

Dispozitat e Këshillit shpallen në Informatorin zyrtar të Komunës, para se të hynë në fuqi dhe në **WEB faqen e Komunës.**

Gazeta zyrtare e komunës është “Informatori zyrtar e Komunës së Dibrës”.

Në informatorin zyrtar të Komunës mund të shpallen edhe rregulla të komunave tjera.

### Neni 110

Rregullat e Këshillit hyjnë në fuqi ditën e tetë nga e dita e shpalljes në “Informatorin zyrtar të Komunës” kurse me përjashtim të cilin e përcakton Këshilli, më parë se ditën e shpalljes.

Rregullat e Këshillit mund të hyjnë në fuqi edhe në afat më të shkurtër se tetë ditë nëse:

- shkaqet për të cilat propozohet miratimi i rregullave dhe qëllimet që dëshirohet të arrihen me miratimin e tyre janë të karakterit urgjent dhe të pa anulueshëm ;
- nuk krijojnë obligime materiale për qytetarët dhe subjekteve juridike;
- çështjet që rregullohen janë nga sfera e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe ngjashëm;

- сл.;
- тоа го налагаат начелата на целисходност, рационалност, ефикасност, економичност, оперативност и сл.

- atë i imponojnë parimet e nacionalitetit, efikasitetit, ekonomizimit, operativitetit dhe ngjashëm.

## XII .Месна самоуправа

### Член 111

Граѓаните во општината одлучуваат за работите од непосредно и секојдневно значење од својот живот и работа и преку облици на месна самоуправа кои можат да ги основаат согласно со овој Статут.

### Член 112

Во општината како облици на месна самоуправа можат да се основаат:

- во градот - урбани заедници;
- во населените места - месни заедници.

### Член 113

Подрачјето за кое се основаат урбаните заедници се границите на урбаните единици утврдени со урбанистичкиот план на градот.

Подрачјето за кое се основаат месните заедници се границите на катастарските општини на населените места.

### Член 114

Иницијатива за основање облици на месна самоуправа можат да покренат најмалку 10 % од граѓаните, жители на подрачјето за кои има интерес за основање на облик на месна самоуправа.

### Член 115

Иницијативата за основање содржи: подносител, опис на подрачјето за кое се бара основање на обликот на месна самоуправа, образложение на потребите за основање и потпис на заинтересираните граѓани.

### Член 116

Одлуката за основање на облик на месна самоуправа се донесува на Собир на граѓани од соодветното подрачје по пат на јавно гласање со мнозинство гласови од присутните граѓани.

Собирот на граѓани од претходниот став на

## XII. Vetëvendosja vendore

### Neni 111

Qytetarët e komunës vendosin për punët me rëndësi të drejtpërdrejtë dhe të përditshme të jetës dhe punës së tyre edhe përmes formave të vetëvendosjes vendore të cilat mund t'i themelojnë në pajtueshmëri me këtë Statut.

### Neni 112

Në komunë si forma të vetëvendosjes vendore mund të themelohen:

- në qytet – bashkësitë urbane;
- në vendet e banuara – bashkësi vendore.

### Neni 113

Rajoni për të cilin themelohen bashkësitë urbane janë kufijtë e njësive urbane të përcaktuara me planin urbanistik të qytetit.

Rajoni për të cilin themelohen bashkësitë vendore janë kufijtë e komunave të kadastrat të vendeve të banuara.

### Neni 114

Iniciativë për themelimin e formave të vetëvendosjes vendore mund të ngrejnë më së paku 10% të qytetarëve, banorë të rajonit në të cilin ka interes për themelimin e ndonjë forme të vetëvendosjes vendore.

### Neni 115

Iniciativa për themelim përmban: paraqitësin, përshkrimin e rajonit për të cilin kërkohet themelimi i formës së vetëvendosjes vendore, arsyetimin e nevojave për themelim dhe nënshkrimin e qytetarëve të interesuar.

### Neni 116

Vendimi për themelimin e formës së vetëvendosjes vendore merret në tubimin e qytetarëve në rajonin përkatës përmes votimit publik me shumicën e votave nga qytetarët e pranishëm.

овој член го свикува градоначалникот на општината, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на одлуката

#### Член 117

Граѓаните преку облиците на месна самоуправа, во согласност со овој Статут и одлуките за основање се грижат за:

- решавање на прашања од комунална инфраструктура за соодветното подрачје;
- одржување на објектите од јавен интерес (водоводи, улици, културни домови, спортски објекти и др.);
- заштита на животната средина и природата;
- уредување и одржување на гробиштата во селските населби;
- покренување иницијатива за уредување на просторот;
- организирање културни, спортски, забавни и други манифестации; и
- други работи од непосредно секојдневно значење за животот и работата на граѓаните.

Советот на облиците на месната самоуправа дава иницијативи и предлози до надлежните органи на општината, за прашања од областа на образованието, здравството, социјалната заштита, урбанизмот, културата, сообраќајот и други прашања од интерес на граѓаните.

#### Член 118

Работите од надлежност на Месната самоуправа се финансираат од:

- средствата што општината ќе им ги отстапи на облиците на месна самоуправа согласно со плановите и програмите за нивниот развој;
- средства што граѓаните непосредно ги здружуваат;
- средства што ќе ги издвојат заинтересираните правни и физички лица;
- средства од надомест на услуги; и
- подароци и други средства.

Прибирањето и трошењето на средствата за од ставот 1 се врши преку буџетот на

Tubimin e qytetarëve nga paragrafi i mëparshëm të këtij neni, e thërret kryetari i Komunës, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së vendimit.

#### Neni 117

Qytetarët përmes formave të vetëvendosjes vendore, në pajtueshmëri me këtë Statut dhe vendimet për themelim kujdesen për:

- zgjidhjen e çështjeve nga infrastruktura komunale për rajonin përkatës;
- mirëmbajtjen e objekteve me interes publik (ujësjellës, rrugë, pallate të kulturës, objekte sportive etj.);
- mbrojtjen e ambientit jetësor dhe natyrës;
- rregullimin dhe mirëmbajtjen e varrezave në vendbanime fshatare;
- ngritjen e iniciativës për rregullimin e hapësirës;
- organizimin e manifestimeve kulturore, sportive, argëtuese e të tjera; dhe
- punë të tjera me rëndësi të drejtpërdrejtë të përditshme për jetën dhe punën e qytetarëve.

Këshilli për format e vetëvendosjes vendore jep iniciativa dhe propozime në organet kompetente të komunës për çështje nga sfera e arsimit, shëndetësisë, mbrojtjes sociale, urbanizimit, kulturës, komunikacionit dhe çështje të tjera me interes për qytetarët.

#### Neni 118

Punët nga kompetencat e vetëvendosjes vendore Statuti financohen nga:

- mjetet që komuna do t'ua ndajë formave të vetëvendosjes vendore në pajtueshmëri me planet dhe programet për zhvillimin e tyre;
- mjetet që qytetarët i bashkojnë drejtpërdrejt;
- mjetet që do ti ndajnë subjektet e interesuara juridike dhe fizike;
- mjetet nga kompensimi i shërbimeve; dhe
- dhuratat dhe mjetet tjera.

Mbledhja dhe shpenzimi i mjeteve nga paragrafi 1 kryhet përmes buxhetit të Komunës.

Општината.

#### **Член 119**

Орган на облиците на месна самоуправа е Советот.

Советот на облиците на месна самоуправа го избираат граѓаните на обликот на месната самоуправа на собир на граѓани со јавно гласање, доколку Собирот не одлучи гласањето да биде тајно .

Советот на облиците на месна самоуправа е составен од 5 (пет) до 9 (девет) члена.

Мандатот на членовите на Советот на месната самоуправа трае 4 (четри) години.

#### **Член 120**

Одлука за распишување на избори за членови на Советот на облиците на месна самоуправа донесува Советот во стариот состав, најдоцна 30 дена пред истекот на мандатот.

Ако Одлуката од став 1 на овој член не се донесе во утврдениот рок Одлука за распишување за избор на членови на Советот на облиците на месната самоуправа, донесува Градоначалникот на општината.

#### **Член 121**

Предлагање и утврдување на кандидати за членови на Советот на облиците на месна самоуправа се врши на Собир на граѓани, по претходно објавена јавна објава за времето на одржувањето на собирот.

За утврдени се сметаат кандидати кои добиле мнозинство, односно најголем број гласови од присутните граѓани на собирот.

#### **Член 122**

Постапка за предлагање, утврдување и избор на членови на Советот на облиците на месна самоуправа поблиску се уредува со правилата за работа на обликот на месна самоуправа, донесени од Советот на општината.

#### **Член 123**

За избрани членови на Советот на облиците на месна самоуправа се сметаат кандидатите кои добиле мнозинство односно најголем број на

#### **Neni 119**

Organ i formave të vetëvendosjes vendore është Këshilli.

Këshillin e formave të vetëvendosjes vendore e zgjedhin qytetarët në formën e vetëvendosjes vendore në tubimin e qytetarëve me vota publike, nëse tubimi nuk vendos që votimi të jetë i fshehtë.

Këshilli i formave të vetëvendosjes vendore përbëhet nga 5 (pesë) deri 9 (nëntë) anëtarë.

Mandati i anëtarëve të Këshillit të vetëvendosjes vendore zgjatë 4 (katër) vjet.

#### **Neni 120**

Vendim për shpalljen e zgjedhjeve të anëtarëve të Këshillit të formave të vetëvendosjes vendore paraqet Këshilli në përbërjen e vjetër, më së voni 30 ditë para skadimit të mandatit.

Nëse Vendimi nga paragrafi 1 i këtij neni nuk merret në afatin e përcaktuar, vendim për shpalljen e zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit në formën e vetëvendosjes vendore, merr Kryetari i komunës.

#### **Neni 121**

Propozimi dhe përcaktimi i kandidatëve për anëtarë të Këshillit të formave të vetëvendosjes vendore, bëhet në Tubimin e qytetarëve, sipas shpalljes se publikuar paraprakisht për kohën e mbajtës se tubimit.

Të përcaktuar konsiderohen kandidatët të cilët kanë fituar shumicë gjegjësisht numrin më të madh të votave nga qytetarët e pranishëm në tubim.

#### **Neni 122**

Procedurë për propozim, përcaktim dhe zgjedhje të anëtarëve të Këshillit të formave të vetëvendosjes vendore rregullohet për së afërmi me rregullat për punën e formës të vetëvendosjes vendore të miratuara nga Këshilli i Komunës.

#### **Neni 123**

Për anëtarë të zgjedhur të Këshillit të formave të vetëvendosjes vendore konsiderohen

гласови од избирачите кои гласале.

#### **Член 124**

Советот на облиците на месна самоуправа од редот на своите членови избира претседател кој го претставува и застапува обликот на месната самоуправа.

#### **Член 125**

Градоначалникот на општината, со решение може да делегира вршење на определена работа од непосреден интерес и секојдневно значење за животот и работата на жителите, по претходна согласност на претседателот на Советот на обликот на месната самоуправа.

Средствата потребни за извршување на работите, од ставот 1 на овој член се утврдуваат во решението за делегирање на надлежноста.

Со решението се определува органот и начинот на вршење на надзор над извршувањето на работите од ставот 1 на овој член.

#### **Член 126**

Општинската администрација ги врши стручните, административно-техничките и сметководствено финансиските работи на органот во обликот на месната самоуправа.

Контрола над трошењето на средствата што ќе бидат пренесени за извршување на делегираните надлежности врши општинската администрација.

#### **Член 127**

Општината води евиденција на облиците на месна самоуправа основани на нејзиното подрачје.

### **XIII. Изменување и дополнување на Статутот**

#### **Член 128**

Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот на Општината може да поднесе член на Советот, комисија на Советот и други субјекти.

По иницијативата за изменување и дополнување на Статутот одлучува Советот.

kandidatët që kanë fituar shumicë gjegjesisht numër më të madh votash nga zgjedhësit që kanë votuar.

#### **Neni 124**

Këshilli i formave të vetëvendosjes vendore zgjedh, nga radhët e anëtarëve të vet, kryetarin i cili e përfaqëson dhe prezanton formën e vetëvendosjes vendore.

#### **Neni 125**

Kryetari i Komunës me aktvendim mund të delegojë kryerjen e një pune të caktuar me interes të drejtpërdrejtë dhe me rëndësi ordinare për jetën dhe punën e banorëve me pajtueshmërinë paraprake të kryetarit të Këshillit të formës së vetëvendosjes vendore.

Mjetet e nevojshme për kryerjen e punëve nga paragrafi 1 të këtij neni përcaktohen me aktvendimin për delegimin e kompetencave.

Me këtë aktvendim përcaktohet organi dhe mënyra e kryerjes së mbikëqyrjes mbi kryerjen e punëve nga paragrafi 1 i këtij neni.

#### **Neni 126**

Administrata komunale i kryen punët profesionale, administrative-teknike dhe punët e kontabilitetit dhe të financave të organit në formën e vetëvendosjes vendore.

Kontrollin mbi shpenzimin e mjeteve që do të akordohen për kryerjen e kompetencave të deleguara e bën administrata komunale.

#### **Neni 127**

Komuna mban evidencën e formave të vetëvendosjes vendore të themeluara në rajonin e saj.

### **XIII. Ndryshime dhe plotësime të Statutit**

#### **Neni 128**

Iniciativë për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Komunës mund të paraqesë një anëtar i Këshillit, komisioni i Këshillit apo subjektet tjera.

Për iniciativën për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit vendos Këshilli.

**Член 129**

По прифаќањето на иницијативата за изменување и дополнување на Статутот, градоначалникот изготвува предлог на статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот.

**XIV. Преодни и завршни одредби**

**Член 130**

Градоначалникот на Општината во рок од три месеци од денот на донесувањето на овој статут, согласно актот за организација на општинската администрација, ќе распореди државен службеник од администрацијата кој ќе ги извршува работите на посредување при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

**Член 131**

Во рок од 3 месеци од денот на влегување во сила на овој статут, Општината ќе ги воведо во евиденција постојните облици на месна самоуправа, основани во согласност со статутот на Општината.

**Член 132**

Со влегување во сила на овој статут престанува да важи Статутот на Општината ("Службен гласник на Општината", бр. 07-168/3 од 03.10.2003).

**Член 133**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Дебар.

**Neni 129**

Pas pranimit të iniciativës për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit, kryetari i Komunës përgatit propozim për vendim statutor për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit.

**XIV. Dispozita kalimtare dhe përfundimtare**

**Neni 130**

Kryetari i komunës në afat prej tre muajve nga dita e miratimit të këtij statuti, në pajtim me aktin për organizimin e administratës komunale, do të caktojë një nëpunës shtetëror nga administrata, i cili do t'i kryejë punët e ndërmjetësimit gjatë realizimit të së drejtës të qasjes së lirë në informatat me karakter publik.

**Neni 131**

Në afat prej 3 muaj nga dita e hyrjes në fuqi të këtij statuti, komuna do t'i fusë në evidencë format ekzistuese të vetëvendosjes vendore të themeluara në pajtueshmëri me statutin e Komunës.

**Neni 132**

Me hyrjen në fuqi të këtij statuti, pushon të vlejë Statuti i Komunës ("Kumtesën zyrtare të Komunës", nr. 07-168/3 од 03.10.2003).

**Neni 133**

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes në Kumtesën zyrtare të Komunës Dibër.





**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**  
**Бр./ Nr. 26 Дт/Dt. 05.06.2023 стр/faq49**

11.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.14/03),

Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 14/03),

Kryetari i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА**  
**НАЦРТ-СТАТУТ НА ОПШТИНА ДЕБАР И ДА СЕ**  
**УТВРДУВА НАЦРТ СТАТУТОТ НА ОПШТИНА**  
**ДЕБАР**

СЕ ОБЈАВУВА НАЦРТ – потребата од донесување Статут на општина Дебар и се утврдува Нацрт Статутот на општина Дебар, донесена на 26 седница одржена во 31.05.2023.

**К О Н К Л У З И О Н**  
**PËR SHPALLJEN E MIRATIMIT E STATUTIT TË**  
**KOMUNËS SË DIBRËS DHE PËRCAKTOHET**  
**PROJEKT – STATUTI KOMUNËS DIBËR**

SHPALLET nevoja për miratimin e Statutit të komunës së Dibrës dhe përcaktohet Projekt – Statuti i komunës së Dibrës, miratuar në seancën e 26 me dt. 31.05.2023.

Бр. Nr. 09-662/6  
02.06.2023 год.viti  
Дебар/Dibër

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR**  
Градоначалник Kryetari,  
Hekuran Duka с.р.д.в.

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 26 Дт/Dt. 05.06.2023 стр/faq50

12. Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа Службен Весник на Република Македонија Бр. 5/02, Советот на општина Дебар на 26 - тата седница одржана на 31.05. 2023 година, расправајќи по општиот претрес за потребата од донесување Статут на општина Дебар, го донесе следниот

## ЗАКЛУЧОК

1. Се подржува потребата од донесување Статут на општина Дебар и се утврдува Нацрт Статутот на општина Дебар.

2. Се задолжува работната група за измени и дополнување на Статут на Општина Дебар и Статутарната правна комисија да организират Јавната Дискусија да трае 10 дена од 05.06.2023 година до 15.06.2023 година.

3. Нацрт -Статутот да биде поставен на ВЕБ страницата на општина Дебар, на начин што да биде достапен на граѓаните, јавните установи, институции, здруженија на граѓани, политички партии синдикати и други заинтересирани субјекти.

4. Да се обезбеди собирање и средување на мислењата и предлозите што биле изнесени или доставени на јавната дискусија, и подготви извештај за резултатите од Јавната дискусија.

5. Врз основа на мислењата и предлозите што се доставени за време на Јавната дискусија Статутарно-правната комисија со работната група за измени и дополнување на Статутот на Општина Дебар да подготви Предлог- Статут на општина Дебар и го достави до Советот на Општина Дебар за второ читање.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во "Службен гласник на Општината"

Бр. Nr. 08-637/8  
31.05.2023 год. viti  
Дебар/Dibër

Нë базë тë nenit 36 paragrafi 1 pika 1 тë Ligjit пëр vetëqeverisje lokale "Gazet zyrtare e RM, nr. 5/02, Këshilli i komunës së Dibrës në mbledhjen e 26 - тë mbajtur në datë 31.05.2023, duke diskutuar nevojës пëр miratimin e Statutit тë komunës së Dibrës, e solli këtë

## KONKLUZION

1. Përkrahet nevoja пëр miratimin e Statutit тë komunës së Dibrës dhe përcaktohet Projekt - Statuti i komunës së Dibrës.

2. Obligohet grupi i punës пëр ndrishim plotsim тë Statutit тë Komunës Dibër dhe Komisioni Statutar - juriduk, тë organizojë Diskutim Publik sipas Projekt - Statutit тë komunës së Dibrës. Diskutimi publik do тë zgjasë 10 ditë nga data 05.06.2023 deri në datën 15.06.2023.

3. Projekt - Statuti do тë vihet në UEB faqen e Komunës së Dibrës, në mënyrë që тë jetë në dispozicion пëр qytetarët, institucionet publike, shoqatat e qytetarëve, partitë politike, sindikatën dhe пëр subjekte тë tjera тë interesuar.

4. Тë sigurohet grumbullimi dhe rregullimi i mendimeve dhe propozimeve тë parashtruar ose dorëzuar në diskutimin publik, dhe тë përgatisë raport пëр rezultatet nga Diskutimi publik.

5. Në bazë тë mendimeve dhe propozimeve тë dorëzuar gjatë kohës së Diskutimit publik, Komisioni Statutaro - juridik në bashkëpunim me grupin e punës пëр ndrishim plotsim тë Statutit тë Komunës Dibër, тë dorëzojë deri тë Këshilli i komunës së Dibrës në lexim тë dytë.

6. Ky aktvendim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do тë shpallet në "Kumtesën zyrtare тë Komunës Dibër"

СОВЕТ НА ОПШТИНА КËSHILLI I KOMUNËS

Претседател, Kryetari,  
Fuat Spahiju c.p.d.v.

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА КУМТЕСА ЗЫРТАРЕ Е КОМУНËС**  
**Бр./ Nr. 26 Дт/Dt. 05.06.2023 стр/faq51**

13 Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" "бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината" бр.14/03),

Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (" Gazeta zyrtare e RM " nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër (" Kumtesa zyrtare e Komunës " nr. 14/03),

Kryetari i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧ-ОКОТ ЗА**  
**УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА**  
**РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА**  
**ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА ВО**  
**ОПШТИНА ДЕБАР ВО 2022 ГОД.**

**К О Н К Л У З И О Н**  
**ПËР ШПАЛЛЈЕН Е ПËРФУНДИМИТ ПËР**  
**MIRATIMIN E RAPORTIT ПËР REALIZIMIN E**  
**PROGRAMIT ПËР MIRËMBAJ-TJEN E**  
**PASTËRTISË PUBLIKE NË KOMUNËN**  
**DIBËR ПËР v. 2022**

СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавната чистота во Општина Дебар за 2022 година, донесен од страна на Советот на Општината на 26<sup>та</sup> седница одржана на ден 31.05.2023 год.

SHPALLET përfundimi për miratimin raportit për realizimin e Programit për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në Komunën Dibër për v.2022, miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 26<sup>të</sup> të mbajtur në datë 31.05.2023

**Бр. Nr. 09-662/7**  
**02.06.2023 год.viti**  
**Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR**  
**Градоначалник Kryetari,**  
**Hekuran Duka с.p.d.v.**



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА КУМТЕСА ЗЫРТАРЕ Е КОМУНËС**

**Бр./ Nr. 26 Дт/Dt. 05.06.2023 стр/faq53**

14.Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ"бр.5/02), и член 27 став 1 точка 31 од Статутот на Општина ("Службен гласник на Општина Дебар "бр.14/03), во врска со извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавната чистота во Општина Дебар за 2022 година,

Советот на Општина Дебар на 26<sup>та</sup> седница одржана на 31.05.2023 година, донесе:

Në mbështetje të nenit 36 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr.5/02) dhe të nenit 27 paragrafi 1 pika 31 të Statutit të Komunës së Dibrës ("Kumtesa zyrtare e komunës" nr.14/03), lidhur me raportin për realizimin e programit për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në Komunën Dibër për v. 2022

Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 26<sup>të</sup> të mbajtur në datën 31.05.2023 solli

**ЗАКЛУЧОК**

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА ВО ОПШТИНА ДЕБАР ВО 2022 ГОД.**

**P Ë R F U N D I M  
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT  
PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT  
PËR MIRËMBAJTJEN E PASTËRTISË  
PUBLIKE NË KOMUNËN  
DIBËR PËR v. 2022**

1.Советот на Општината Дебар го усвои извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавната чистота во Општина Дебар за 2022 година, поднесен од извршителот на Програмата, ЈКП„Стандард,-Дебар.

1.Këshilli i Komunës Dibër miratoi raportin për realizimin e Programit për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në Komunën Dibër për v.2022 i dhënë nga realizuesi i Programit NKP"Standard "-Dibër.

2.Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Дебар "

2.Ky përfundim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallen në "Kumtesën zyrtare të Komunës".

**Бр. Nr. 08-637/9  
31.05.2023год.viti  
Дебар/Dibër**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КËШИЛЛИ I КОМУНËС  
Претседател,Kryetari,  
Fuat Spahiju с.p.d.v.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./ Nr. 26 Дт/Dt. 05.06.2023 стр/faq54**

15. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" "бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината" бр.14/03),

Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (" Gazeta zyrtare e RM " nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër (" Kumtesa zyrtare e Komunës " nr. 14/03),

Kryetari i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧ-ОКОТ ЗА  
ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА  
ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА  
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА  
ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2023 год**

**К О Н К Л У З И О Н  
ПËР SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR SJELLJEN  
E PROGRAMIT PËR MIRËMBAJTJEN E  
PASTËRTISË PUBLIKE NË  
TERRITORIN E KOMUNËS  
DIBËR PËR VITIN 2023**

СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за донесување на Програмата за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Дебар за 2023 год. донесен од страна на Советот на Општината на 26<sup>ра</sup> седница одржана на ден 31.05.2023 год.

SHPALLET përfundimi për sjelljen e Programit për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e Komunës Dibër për vitin 2023, miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 26<sup>të</sup> të mbajtur në datë 31.05.2023

**Бр. Nr. 09-662/8  
02.06.2023 год.viti  
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР КОМУНА ДИБËР  
Градоначалник Kryetari,  
Hekuran Duka c.p.d.v.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./ Nr. 26 Дт/Dt. 05.06.2023 стр/faq55**

16. Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), и член 27 став 1 точка 31 од Статутот на Општина ("Службен гласник на Општина Дебар" бр.14/03), Советот на Општина Дебар на 26<sup>та</sup> седница одржана на 31.05.2023 година, донесе:

Në mbështetje të nenit 36 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr.5/02) dhe të nenit 27 paragrafi 1 pika 31 të Statutit të Komunës së Dibrës ("Kumtesa zyrtare e komunës" nr.14/03),

Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 26<sup>të</sup> të mbajtur në datën 31.05.2023 solli

**ЗАКЛУЧОК**

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА  
ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА ВО  
ОПШТИНА ДЕБАР ВО 2023 ГОД.**

**P Ë R F U N D I M  
PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT PËR  
MIRËMBAJTJEN E PASTËRTISË  
PUBLIKE NË KOMUNËN  
DIBËR PËR v. 2023**

1. Советот на Општината Дебар го усвои Програмата за одржување на јавната чистота во Општина Дебар за 2023 година.

1. Këshilli i Komunës Dibër miratoi Program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në Komunën Dibër për v.2022

2. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Дебар"

2. Ky përfundim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallen në "Kumtesën zyrtare të Komunës".

**Бр. Nr. 08-637/10  
31.05.2023 год. viti  
Дебар/Dibër**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА KËSHILLI I KOMUNËS  
Претседател, Kryetari,  
Fuat Spahiju c.p.d.v.**





| С О Д Р Ж И Н   | П Ë Р М В А Ј Т Ј А   | Стр/Faq |
|---|---|---------|
| 1. ЗАКЛУЧОК<br>ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО<br>ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА<br>ЗА МАНДАТНИ ПРАШАЊА, ИЗБОРИ И ИМЕНУВАЊЕ  | K O N K L U Z I O N<br>PËR SHPALLJEN PËR SHKARKIM DHE ZGJEDHJE TË<br>ANËTARIT TË KOMISIONIT PËR ÇËSHTJET MANDATORE,<br>ZGJEDHJE DHE EMËRIME   | 1       |
| 2. РЕШЕНИЕ<br>ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА<br>ЗА МАНДАТНИ ПРАШАЊА, ИЗБОРИ И ИМЕНУВАЊЕ   | A K T V E N D I M<br>PËR SHKARKIM DHE ZGJEDHJE TË ANËTARIT TË<br>KOMISIONIT PËR ÇËSHTJET MANDATORE, ZGJEDHJE DHE<br>EMËRIME   | 2       |
| 3. ЗАКЛУЧОК<br>ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И<br>ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА<br>НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП,<br>СТАНДАРД,-ДЕБАР  | K O N K L U Z I O N<br>PËR SHPALLJEN E AKTVENDIMIT PËR SHKARKIMIN DHE<br>EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT PËR MBIKQYRJE<br>TË PUNËS MATERIALE-FINANCIARE TË NKP"STANDARD"-<br>DIBËR  | 3       |
| 4. РЕШЕНИЕ<br>ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА<br>НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО<br>ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП "СТАНДАРД" ДЕБАР   | A K T V E N D I M<br>PËR SHKARKIM DHE EMËRIM TË ANËTARËVE TË<br>KËSHILLIT MBIKQYRËS PËR KONTROLLË<br>TË PUNËS MATERIALE FINANCIARE NË NKP "STANDARD"<br>DIBËR   | 4       |
| 5. ЗАКЛУЧОК<br>ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ВИСИНА НА<br>БЛАГАЈНИЧКИОТ МАКСИМУМ ЗА 2023 ГОДИНА НА<br>СМЕТКАТА НА ОПШТИНА ДЕБАР  | K O N K L U Z I O N<br>PËR SHPALLJEN VENDIM PËR LARTËSINË E MAKSIMUMIT<br>TË ARKËS PËR VITIN 2023 NË LLOGARINË E KOMUNËS<br>DIBËR   | 5       |
| 6. ОДЛУКА<br>за висината на благајничкиот максимум за 2023 година<br>на сметката на општина Дебар   | V E N D I M<br>për lartësinë e maksimumit të arkës për vitin<br>2023 në llogarinë e komunës së Dibrës   | 6       |
| 7. ЗАКЛУЧОК<br>ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА<br>ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА<br>ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ<br>РЕГИОН И ТЕКОВНОТО РАБОТЕЊЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА<br>РАЗВОЈ И ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022 ГОДИНА | K O N K L U Z I O N<br>PËR SHPALLJEN E VENDIMIT PËR MIRATIMIN E<br>RAPORTIT VJETOR PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT PËR<br>ZHVILLIM TË RAJONIT PLANOR JUGPËRËNDIMOR DHE<br>PUNËN VIJUESE TË QENDRËS PËR ZHVILLIM DHE<br>RAPORTIN FINANCIAR PËR VITIN 2022 | 7       |
| 8. ОДЛУКА<br>ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА<br>РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА<br>ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН И ТЕКОВНОТО<br>РАБОТЕЊЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ И ФИНАНСИСКИОТ<br>ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022 ГОДИНА                             | V E N D I M<br>PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR PËR REALIZIMIN E<br>PROGRAMIT PËR ZHVILLIM TË RAJONIT PLANOR<br>JUGPËRËNDIMOR DHE PUNËN VIJUESE TË QENDRËS<br>PËR ZHVILLIM DHE RAPORTIT FINANCIAR PËR VITIN 2022                                     | 8       |
| 9. ЗАКЛУЧОК   | K O N K L U Z I O N   | 9       |

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**  
**Бр./ Nr. 26 Дт/Dt. 05.06.2023 стр/faq58**

| <b>ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА НАЦРТ-СТАТУТ<br/>НА ОПШТИНА ДЕБАР</b> |   | <b>PËR SHPALLJEN PROJEKT-STATUTIT<br/>KOMUNËS SË DIBRËS</b>   |          |
|---|---|---|----------|
| 10.   | <b>НАЦРТ - СТАТУТ</b><br>На Општина Дебар   | <b>ПРОЈЕКТ-СТАТУТ</b><br>I Komunës së Dibrës  | 10<br>46 |
| 11.   | <b>ЗАКЛУЧОК</b><br>ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА<br>НАЦРТ-СТАТУТ НА ОПШТИНА ДЕБАР И ДА СЕ УТВРДУВА<br>НАЦРТ СТАТУТОТ НА ОПШТИНА ДЕБАР  | <b>KONKLuzion</b><br>PËR SHPALLJEN E MIRATIMIT E STATUTIT TË KOMUNËS<br>SË DIBRËS DHE PËRCAKTOHET PROJEKT - STATUTI<br>KOMUNËS DIBËR  | 47       |
| 12.   | <b>ЗАКЛУЧОК</b>   | <b>KONKLuzion</b>   | 47       |
| 13.   | <b>ЗАКЛУЧОК</b><br>ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧ-ОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА<br>ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА<br>ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА ВО ОПШТИНА<br>ДЕБАР ВО 2022 ГОД. | <b>KONKLuzion</b><br>PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR MIRATIMIN E<br>RAPORTIT PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT PËR<br>MIRËMBAJ-TJEN E PASTËRTISË PUBLIKE NË KOMUNËN<br>DIBËR PËR v. 2022 | 48       |
| 14.   | <b>ЗАКЛУЧОК</b><br>ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА<br>ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА<br>ВО ОПШТИНА ДЕБАР ВО 2022 ГОД.                                 | <b>PËRFUNDIM</b><br>PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR REALIZIMIN E<br>PROGRAMIT PËR MIRËMBAJTJEN E PASTËRTISË<br>PUBLIKE NË KOMUNËN DIBËR PËR v. 2022                                  | 49       |
| 15.   | <b>ЗАКЛУЧОК</b><br>ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧ-ОКОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА<br>ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА<br>НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2023 год                  | <b>KONKLuzion</b><br>PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR SJELLJEN E<br>PROGRAMIT PËR MIRËMBAJTJEN E PASTËRTISË PUBLIKE<br>NË TERRITORIN E KOMUNËS DIBËR PËR VITIN 2023                | 50       |
| 16.   | <b>ЗАКЛУЧОК</b><br>ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА<br>ЈАВНАТА ЧИСТОТА ВО ОПШТИНА ДЕБАР ВО 2023 ГОД.   | <b>PËRFUNDIM</b><br>PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT PËR MIRËMBAJTJEN E<br>PASTËRTISË PUBLIKE NË KOMUNËN DIBËR PËR v. 2023   | 51       |

**ИЗГОТВИ**  
**СЛУЖБА ПРИ СОВЕТОТ**

**PËRGATITI**  
**SHËRBIMI PRANË KËSHILLIT**